


1.157. 4.22/90-122  
70

75

ОРГАНИЗАЦИЈА И РАБОТА НА ПОВЕ-  
РЕНСТВОТО ЗА НАРОДНО СТОПАН-  
СТВО И ЕКОНОМСКА ОБНОВА НА  
ЗЕМЈАТА И НА ЕКОНОМСКИТЕ ОДДЕ-  
ЛИ ПРИ ОБЛАСНИ, ОКОЛИЈСКИ, ГРАД-  
СКИ И ОБШТИНСКИ НАРОДНО-  
ОСЛОБОДИТЕЛНИ ОДБОРИ



Н О Е М В Р И 1 9 4 4

---


С. ВРАНОВЦИ — ВЕЛЕШКО

МКБ. бр. 379/2  
91

ОРГАНИЗАЦИЈА И РАБОТА НА ПОВЕРЕНСТВОТО ЗА НАРОДНО СТОПАНСТВО И ЕКОНОМСКА ОБНОВА НА ЗЕМЈАТА И НА ЕКОНОМСКИТЕ ОДДЕЛИ ПРИ ОБЛАСНИ, ОКОЛИЈСКИ, ГРАДСКИ И ОБШТИНСКИ НАРОДНО-ОСЛОБОДИТЕЛНИ ОДБОРИ



Н О Е М В Р И 1 9 4 4  
С. ВРАНОВЦИ — ВЕЛЕШКО



## I. УВОД

На 2 август т. г. се собра Антифашиското собрание на народното ослободување на Македонија (АСНОМ) во манастир Св. Прохор Пчински, кумановско и се конституира во врховно законодателно и изполнително представително тело на Македонија и македонската држава, како равноправна единица во демократска и федеративна Југославија. На основание чл. 10 од Решението за функциите на АСНОМ, донесено на това заседание, до формирањето на народното правителство на македонската држава, при Президиумот на АСНОМ се образујат нужен број поверенства за разните органки на државната управа. На првото заседание на Президиумот на АСНОМ, одржано на 6 август т. г. во с. Рамно, кумановско, решено е да се организира Поверенство за народно стопанство и економска обнова на земјата.

Основни принципи на борбата што ја води македонскиот народ против фашиските окупатори се: национална слобода, демократски права и братство со југословенските народи. На таја база и согласно законот за организација и работата на народно-ослободителните одбори како органи на државната влас на федерална Македонија во демократска и федеративна Југославија (Решение на Президиумот, зап. № 6 од 21-X-1944 г.); народно-ослободителната војска на Македонија со ослободувањето на некое село, град или крај од окупаторот, рушејќи ја старата противонародна влас и државниот бирократски апарат, му дава можнос на народот да си организира своја народна влас и да почне само да се управљава преку народно-ослободителните одбори.

За подобро и поефикасно извршување на задачите, што се поставуваат пред народната влас, работите се делат по сектори (оддели). На чело на таков оддел стои прочелник на одделот, избран на пленарното заседание на одборот. Таја подела се врши према действителните нужди, а не по шема — бирократски. Тргнувајќи од долу, колку е еден одбор повисок, толку обвла поголема територија, побројно население, а со тоа му се постават повеќе проблеми, поразноврсни работи (треба да вообщи интереси и гледишта на поголем број луѓе). Спрема тоа повисокиот НОО може да има и повеќе оддели.

Поради важноста на економската дејнос во животот на луѓето и државата, налага се уште во общинските НОО-и да се организира економски оддел. При градските, околиските и областните НОО-и, економскиот оддел добива уште поголемо значение. Највисока државна организациона форма на економскиот живот е Поверенството за народно стопанство, во состав на кое влегуе и економската обнова на земјата.

Како што народно-ослободителната војска израсна од малки партизански групи и одреди, така и дејешната народна влас (общински, градски, околиски и обласни НОО-и) започна од малки народно-ослободителни одбори по зафрените села по високите планини и од позадинските работници. При тоа како економските впроси се поставуваја таќа беа разрешавани, сообразно на степенот на борбата и условијата. Сега е векем, скоро наполно организирана властта во Македонија, со тоа и економските оддели при НОО-и и самото Поверенство за народното стопанство, кое што требе да го координира и направува целото стопанство во државата.

Кои се, пак, проблеми оставени за разрешавање на поедини одбори, разрешено е така: Одборот ги разрешава сите економски проблеми што се постават, а ако тија ги надраснале неговите сили или ги засегат интересите и на други НОО-и, тога се обраќа на повисокиот. Така, општински на околиски, градски и околиски на обласни народно-ослободителни одбори; а последните директно на Поверенството.

Стопанските оддели ги раководат на својот реон сите огранки на стопанството: земеделие, сточарство, ветеринарна служба, горско стопанство, трговија, занаетчиество и индустрија. Стопанскиот оддел изработуе општи напатствија на стопанската политика во својот реон спрема напатствијата на Поверенството за Народното Стопанство. При повисоките НОО-и стопанскиот оддел има за секоја огранка од стопанството референт способен за таја работа. Индустриските и занаетчииските предприятия, земеделски имоти, горски и рударски предприятия, кои што се државна своина или под државна управа, управата на тија предприятия е под надзор на стопанскиот оддел од онај околиски НОО на чиј реон работат, доколку не бидат ставени под надзор на стопанските оддели од побисоките НОО-и.

Стопанскиот оддел ја контролира трговијата, индустријата, рударството, земеделието и другите огранки на стопанството и издава одобренија за упражнување на сите тија работи.

Во помош на стопанскиот оддел при постигнувањето на таја задача може по напатствијата на Поверенството, да се основуе како пртмошен орган стопанска комисија која требе да ги ангажира на прво место производителите и стручни лица за извршување на стопанската задача.

Препис од сите принципиелни решенија од областа на народ.

стопанство требе да изпрати до повисокиот НОО, а областниот НОО до Поверенство за народ. стопанство.

**Однос меѓу повисоките и пониските народно-ослободителни одбори.** Пониските НОО-и за својата работа одговараат на повисоките НОО-и и на АСНОМ и задолжени се да работат во смисол на неговите общи решенија и директиви. Повисоките НОО-и односно АСНОМ може во секое време да ја контролира работата на пониските НОО-и и ја преземе сама работата, да ја расправи и донесе одлука.

Секој прочелник на оддел може да изврши контрола на работата од истиот оддел на пониските НОО-и. Референтите се праќаат при пониските НОО-и со цел да ги помогнат референтите од истоветниот оддел со писмено полномоштие на својот прочелник.

**Државни стопански предприятия.** Поедини НОО-и повисоки или пониски можат да преземат сами или во заедница со часни лица предприятия, што веќе постојат и да оснујат во својот реон стопански предприятия. Тија предприятия треба да имат свои управи, што ги поставува и над ним води контрола со ответниот НОО. Администрацијата во тија предприятия се врши по трговски принципи.

**Чиновници и технички персонал.** — Секој НОО за добро одправување на неговите работи (на прочелников предлог го именуе нужниот технички и чиновнички персонал. НОО е должен да обезбеди издршка за нив и нивните семејства. Чиновници што се именујат како референти за оделни огранки од народното стопанство требе да бидат утврдени од повисокиот НОО.

**Брзи и општи мерки за народното стопанство. Со циркуларно писмо № 4 од 21 - IX - 1944 г. дадени се следните напатствија:**

Борбата за слободна и федерална Македонска држава во федративна и демократска Југославија наближува кон успешен крај.

Секој ден се ослободуваат нашите села и градови и властта се организира во Народно-ослободителните одбори, кои ќе преставуваат основните органи на државната влас.

Во рамките на секој Обл., Околиски, градски и општински одбор требе да се оснуе покрај другите и економски оддел на чело на кој ќе стои прочелник — член на одборот.

За тоа преходно време, за да се поскоро нормализуе економскиот живот, Поверенството за народно стопанство при Президиумот на АСНОМ става во должност на јуборите да за това земат мерки и има предвид следните директиви:

1. Платежно среќство за обмена во Македонија си остава Бугарскиот лев, боновити на Буг. држава и лекот (решение на Президиумот зап. № 19 - IX - 44 г.)

2. Сите чиновници по учрежденијата од стопански карактер,

како комесарство земеделските стопанства, земеделските станции и расадници да се останат по местата и продолжат работата.

Да се запазат во полна исправнос сите инвентари, капитали и архиви на сите учрежденија и сите земеделски, индустриски и трг. предпrijатија (фабрики, работилници, земеделски и др. училишта, земеделски кооперации и др.) Со ова ке бидат натоварени сите онија лица што се најдуваат на служба по учрежденијата, предпrijатијата и др., ако таква нема одборите одма ке назначат одговорни лица.

Сите материјали, книги, архиви, инвентари и др. разграбени од учрежденија, земеделски, трговски и индустриски предпrijатија одма да се вратат.

3. Една од првите мерки од стопански карактер на народно-ослободителните одбори ке биде да во своето место одма издадат наредба за отворуење на сите магазини. Занатска, индустриска и др. предпrijатија исто така ке требе да ја продолжат својата работа до колку располагаат со нужни материјали. Магазините, работилниците и др. предпrijатија ке бидат отворени во време како е било уobiачено во самото место и до сега.

4. Заварените најадни стоки во магазините да се преведат во извеснос и справедливо се распределат по нормираните ценеи. Распределението на такви стоки, разбира се, ке става по извеен утврден план. Главниот принцип при распределуењето требе да биде да стоките се дават на онија што за тоа имат најголема нужда, без оглед на национална и верска припаднос (искључение само ако од верски или други соображенија не употребуваат стоката, као напр. муслиманите свинската мас) или сословна припаднос (земеделец, чиновник, трговец или работник). Разбира се нуждите на војската при распределуењето на стоките излизат на преден план. Исто така требе да се зимат под нарочно внимание нуждите на болните. Времето кога ке се врши распределуењето, како и величината на дажбите одредуе НОО, раководејќи се само од нуждите на населението а не од некои други соображенија.

5. Стопанскиот оддел има за должност да го следи движението на цените на сите стоки од прва важнос. Исто така тој требе да нареди да сите стоки бидат етикетирани.

6. На занатчијските и индустриските предпrijатија, до колку има возможно, требе да им се дадат нужните материјали и сировини за да можат да почнат со работата.

Тоа се накратко нужните времени мерки што треба да ги земе секој НОО и што ке важат до моментот кога нашата земја ке биде наполно ослободена од непријателот. Тога по сите тие прашања ке добиете подетални упатванија.

## II. ОРГАНИЗАЦИЈА И АКТУЕЛНИ ПРОБЛЕМИ

Организациони форми во денешниот стадиј при Поверенството и НОО-и.

При организација на службите Поверенството се раководи од следното: 1) Македонија е федерална држава во демократска и федративна Југославија. Значи да македонското стопанство ке биде направљувано со оглед на потребите на македонскиот народ, но то не ке биде само, но во полна соработка и дополнение со стопанствата на останалите народи на нова Југославија. 2. Да се службите организираат тога кога се наметнуваат и така како приликите налагаат. И 3) да се искристализираат стаовоишта во Поверенството по важни вопроси што утре тражат разрешение и да се направи скица за организирање на сите онија служби во Поверенството, обласните, околијски, градски и јубитински НОО-и, што се необходими за работа во прво време по ослободување на Македонија.

Тргнато од тија начала сите работи во Поверенството се оформени спрема економската структура на нашата земја и важноста им, на следните оддели: полјоделие, горско стопанство, аграрна реформа, трговија и промишленост, рударство, Економска обнова на земјата и последен Економски институт, што би требал да биде самоуправно тело.

### A. Полјоделие

Полјоделието заедно со сточарењето заангажира околу 76% од целото население на Македонија. Поради тоа по својата важнос излиза на први ранг. А бидејќи да нашата борба се води повеќе од три години по горите и селата, први допир на нашата влас и први мерки се пре земени во таја облас.

Службите при Поверенството од областа на полјоделието, кои веднага след целосно ослободување на Македонија треба да се разраснат и да ги обвнат сите огранки и тражат разрешение се следните:

а) Одделение за общо земеделие; кое ке има одсек за житни култури, одсек за индустриски култури, одсек за лозарство и овощтарство, одсек за градинарство и цвеќарство и одсек за машини и џубрива.

б) Одделение за сточарење; кое ке има одсек за сточарење, одсек пчеларство, тикеводство и свилогојство, одсек за рибарење и одсек за млекарство.

в) Одделение за ветерина;

г) Одделение за земеделска просвета и училишта.

д) Одделение за аграрна политика, кооперации, земеделски кредит и пропаганд.

Од самото Поверенство, поради важноста им за целата земја, ке

бидат раководени барем за прво време: Централен земеделски институт во Скопје, Тутуновиот институт во Прилеп, Хидробиолошката станица во Охрид, Завод „Вардар“ за добиток со опитна станица за стоководството „Овче поле“ и сите средни земеделски училишта.

Централен земеделски испитателен институт ќе биде институција во која ќе биде сконцентрирано свестрано научно испитување на природните услови на Македонија во врска со полјоделието и практичната примена на резултатите. Под негово раководство ќе бидат мрежа опитни полиња по цела Македонија, после стопанствата во Ржаничане (Скопско), Кавадар, Струмица и Демир Капија. А во самиот институт има одсек за селекција, кој што обврши жита, индустриски билки, пивоварство и цвеќарство, одсек опитно дело, одсек џубрење, одсек агрехемија, одсек фитопатологија, ентомолошки, помолошки, енеолошки, метереолошки и педолошки.

За да се централизира службата за подобрење расите на говеда, добиток, овци и тике, заводот „Вардар“ во Скопје ќе обврши цела мрежа со сточарски, тикеводни станции и овчарска станица „Овче поле“.

Службите за полјоделие изнесени досега се од општи карактер и се односаат на цела Македонија. Согласно решение на Президиумот на АСНОМ (зап. № 6 од 21-X-1944 г.), Македонија (дел под бивша Југославија) е разделена и за полјоделски служби на три дела: скопска, битолска и штипска област.

Во рамките на тија обласни НОО-и организиран е оддел за народно стопанство и економска обнова на земјата, при кој што се најдува референт за полјоделие. Под раководството и контрола на тој оддел во Скопска област ќе бидат основни земеделски училишта во Куманово и Тетово, лозарски расадник во Скопје, пчеларска станица во с. Лисиче (Скопско) и основно домакинско училиште во Прешево.

Скопската област ќе обврши следните градови и околии: Скопје, скопска, Куманово, кумановска, кривопаланачка, прешевска Тетово, тетовска, Велес, велешка, светиниколска, качаничка, гостиварска и ростушка. При сите тија околијски и градски НОО-и има стопански оддел, каде спаѓа и полјоделската служба. За добро отправување на работите потребен е референт за полјоделие — стручно лице со висока агрономска спрема, кој ќе дава содействие за подобра и порентабилна обработка на земјата и раководи околијски или градски расадник. Исто така и во секој общински НОО — економски оддел — требе да има едно стручно лице за полјоделска служба со основно или средно земеделско училиште.

Под раководство и контрола на обласни НОО во Битола, оддел економски, ќе биде лозарски расадник во Кавадар и основно земеделско училиште во Демир капија.

Битолска област ќе обврши следните градови и околии: Битола, битолска, Прилеп, прилепска, струшка, дебарска, кичевска, кавадарска,

моришовска, крушовска, бродска, охридска, ресенска, неготинска. И при таа околии пољоделската служба ќе биде организирана како и во останатите во скопска област.

Штипската област ќе обврши следните градови и околии: Штип, штипска, Струмица, струмишка, радовишска, кочанска, царевоселска, беровска, гевгелијска и дојранска. Реченото горе за службите во околии и общини важи и за нив.

#### АКТУЕЛНИ ПРАШАЊА ВО ПОЉОДЕЛИЕТО.

Актуелни проблеми што се поставиле до сега и бараат разрешение се следните:

1. Проблем за есенна сеидба;
2. Проблем за исхрана на добиток;
3. Проблем за снабдевањето на земеделците со „гермизан“, модар камен и карболинеум.

По првиот вопрос дадени се напатсија № 5 од 12 - X - 1944 год. преку обласните НОО-и до сите околијски, градски и общински НОО-и, со следната содржина:

„Есената сеидба започна. По прв пат во историјата на Македонија семето врлено во нашите ниви, ке ги донесе плодовите за нас. Не требе да остане нива, од која не ќе се соберат плодови во првата година под слободата, оти житата, афионот, памукот, тутуните, и др. плодови нема веке да ги ограбуваат скапаторите.

Света должност е на секој земеделец, должност спрема земјата, својот народ и народната војска, да во оваја, прва есен во слободата го посеје и последното нивче, што може да се сее, оставајќи ги само онија ниви, што ќе се сејат на пролеет со пролетни култури. Макар и со најголеми маки и трудности, секој земеделец требе со сите сили да настојава да си го изполни својот долг спрема својата татковина и така, првата македонска жетва, во слободата, да биде многу поголема од сите досегашни. Поради това НОО-и да свикаат селски зборови, на кој што ќе се изнесе значението на есената сеидба и зашто таа година требе да се сее што повеќе земја.

За да ќе овозможи сеидбата на онија стопани што немат семејен алат, добиток или човешка работна сила, како и на напуштените безстопански имоти, местни НОО-и ќе образуваат „Семени фондови“ и ќе извршват мобилизација на нужниот инвентар, добиток и човешка работна сила. НОО-и ќе извршват правилното разпределение на истите според вистинските нужди на стопаните.

За да можат НОО-и да извршват правилно организацијата на работата околу есенската сеидба — дават им се следните напатсија:

1. „Семените фондови“ ќе образуваат при месните НОО-и (селски и градски) со помош на общинските НОО-и, со задача да се собере

семе за онија стопани, што го немат, како и за посевањето на напуштените и безстопанските имоти. Собирањето на семе ке се врши на доброволен начин од онија стопани, што имат можност да го дадат. Ако се јави нужда, ке се преземе и принудно собирање на семе со давање разписка за земенето количество, кое ке се врати со жетвата. НОО-и ке извршат сами преценка од кого може да се земе семето.

Така собраното семе селските НОО-и правилно ке го разпределат според нуждите на стопаните. Ако има можност семето требе да се прочисти со триеери или сита и да се обеззарази (со гермизон или модар камен).

2. Месните (селски и градски) НОО-и со общински НОО-и според вистинската нужда во селото ке извршат мобилизација на земеделски инвентар (плугови, рала, дръжачки и др.), работен добиток и работна човешка сила, што ке се разпределат по потребите и нуждите на стопанствата, што се останати без достаточна работна рака, без добиток или инвентар.

Общинските НОО-и спрема нуждите на селата и спрема нивното положение можат да наложат и самопомагање на селата меѓу себе и тоа било со семе, инвентар, добиток или работна човешка сила. Селата, опљачканы од окупаторот или изгорени, нарочно ке се помагат со сите нужни производни средства, што ке се собираат од другите села во общината од общинските НОО-и. Нарочно ке се обрне внимание за нужното помагање првенствено на оние семејства, што имат членови во НОВ и партизанските одреди, како и на онија, што настрадале од окупаторот.

3. За да не стават збрки и недоразуменија меѓу стопаните, нужно е, да се знае следното: Земјата доделена на разни стопани од бившата Југославенска или бугарска влас си остава во такво положение во какво се најдуе при напуштањето на бугарската окупациона влас. (Решение на Президиумот зап. № 3 од 5-IX-1944 г.).

4. Напуштеените и безстопанствените имоти и ниви ке се стопанисват (обработат и посејат) од селските НОО-и, со мобилизираната работна рака, работен добиток и земеделски инвентар, а од „Семениот фонд“ ке се земе семе за сеење.

За понатакашната работа на овие имоти ке се дадат поподробни напатствија.

Народната влас — месните и общинските НОО-и (селски и градски) со сите сили да настојават, да го изведат организирањето на сеидбата што поуспешно.

Главната задача, што се поставува пред народот и неговата Народна влас е да се постепе таја есен што повеќе земја и да не остане нива, поиватна или безстопанствена не засејана“.

По прашањето за исхрана на добитокот се констатира, дека со оглед да сточната рана не е однесена од окупаторот, да сеното и

сламата неоа да секонсумира од окупаторските војски и да во горските краишта секој земеделец има собрано лисник, тој проблем до прибирањето на точни сведенија не ке биде актуелен.

За зимското използување на горските пасишта ке биде збор во горското стопанство.

По третото пак, ке биде казано во мерките што се преземени во областа на трговијата.

Освен тоа, направена е едномесечна обиколка (од 15 до 22 - X 1944 г.) од чиновниците на Поверенството во с. с. Лисиче, Голозинци, Еловец, Чашка, Буселци, Г. Раковец, Д. Раковец, Тишина и Баница — Велешко. Во сите тија села одржани се со НОО-и конференции, на кои што се прегледани преземените работи во полјоделието и дадени разјасненија. Исто така дадено е содействие на сточарите при преминавањето во низината за зимовање.

След ослободуенето на Охрид и околијата дадени се со писмо № 38 од 3-XI т. г. следните напатствија:

„Град Охрид со околните места, со езерото, со својата хидробиолошка станција и постројките за вештачко разплодување на рибите представува големо богатство во Македонија. Заради тоа ке се обрне најголемо внимание од народната влас (окол. и градскиот НОО) за сите нужни мерки во врска со рибното богатство на езерото како и за сите инсталации во Хидробиолошката станција. Во врска со горното дават се следните наредби и напатствија:

1. — Сите инсталации, инструменти и инвентарот за биолошкото испитување и вештачко разплодување на рибите да се запази во целос.

2. — За да може веднаш да се обнови работата во Хидробиолошката станција, а нарочно во мрестилиштата, необходимо е веднаш да се повикаат на работа во станцијата, до колку е таму, раководителот на истата како и сите необходими работници, нарочно рибарските мајстори за вештачкото расплогување на рибите, што биле и порано на работа во станицата.

3. — Во врска со првите работи на станцијата ке се преземе следното:

а) — Ако има затечен расплод од пастрмки, по секоја цена, истиот да се одржава, ако пак нема можност за тоа, со расплодот ке се зарибат околните води.

б) — Веднаш да се започне со собирањето на рибоматици за идниот сезон на вештачкото размножување на рибите.

4. — Заради тоа што започната сезоната на размножување на пастрмки, веднаш ке се забрани апсолутно секаков лов на пастрмките.

5. — До нова наредба, сите прописи во однос на рибарството, издадени од бугарската влас, си оставаат во сила. Доколку тие прописи здираат во општите народни интереси, веднаш ке се достави до

Поверенството за Нар. стопанство со образложен предлог за измена.

6. — За регулирање на риболовот и за пазење на рибното богатство Окол. НОО веднаш ќе назначи нарочни риболовни контролни органи.

7. — Во однос на риболовот да не се собираат никакви такси.

8. — Затоа што за сега нема можност да се испрати специјалист по рибарството, за да го прегледа устројството и работата во рибарската кооперација и за да не се прават грешки, јокол. НОО ќе ја ревизира целата работа, по потреба ќе ја реорганизира управата и ќе ги превземе сите нужни мерки за нејзиното правилно функционирање.

Во однос на кооперацијата веднаш ќе го известите Поверенството на Нар. стопанство со полно образложение кои мерки и зашто се преземени.

9. — Се налага на јокол. НОО да ги издаде сите нужни заповеди во однос на рибарството во целата околија и да поведе строго сметка за запазување на рибното богатство и за општите интереси на рибарите од околијата.

Со првата можност ќе се испрати специјалист по рибарството кои ќе изврши ревизија по сите вопросы.

Околијскиот НОО се задолжује да испрати до Поверенството за Нар. стопанство извештај по сите напред изложени точки како и за предложенијата на околијскиот НОО за правилното регулирање на сите рибарски прашања на својата територија.

Подобни напатствија се дадени и до струшкиот и ресеоскиот околијски НОО.

## Б. Горско стопанство ОРГАНИЗАЦИЈА

Горското дело во Македонија ќе биде водено од одделот за горското стопанство при Поверенството за народно стопанство. При него се:

1. Общо одделение, пропаганда и настава.

2. Одделение за експлоатација; кое ќе обвие дрвоснабдевање, стопанска експлоатација, сувати, летна и зимска испаша, горска индустрија и лов.

3. Одделение техничко, кое ќе обвака патишта и сопштински средства, горски строежи, телефона служба, уредување на буиците, залесување и мелиорација на сувати.

4. Одделение за уредување на горите; во состав на кое спаѓа: таксација, стабилизација на границите на горите, реамбулација, натрешна поделба на горите и катастар; и

5. Централен институт, што ќе се занимава со сите специјални научни горски огранки и ќе решава горски научни проблеми што ќе

се добиваат преку опитните полија. Институтот ќе биде уреден како автономна институција.

При обласните НОО работите по горското стопанство ќе води прочелник на одделот за народното стопанство помагнат од обласниот горски референт. Во негова домена се следните работи: експлоатација во горите, дрвоснабдевање, горска паша, заштита на горите, горска политика, пропаганда и делегирани работи.

Во околијските НОО-работите по горските проблеми ќе води прочелник на одделот за народно стопанство со помош на око. горски референт, во компетенција на кого што спаѓаат: дрвоснабдевање, горска паша, заштита на горите, делегирани работи и надзор над общинските горски органи.

При општинските НОО каде има за тоа нужда ќе има горски органи што ќе вршат надзор на правилната сеча, заштита на горите.

Специјални служби — школи и курсови: Специјалните служби нема да се зависи од административната поделба. Тија служби ќе имат во задача да разрешаваат горски проблеми, технички и научни. Службите се подвижни и ќе изпракајат каде се јави нужда, оти горните служби решаваат такви горски проблеми врзани со комплекси, што можат да припаднат во две околии. Тија служби се следните:

1. Секции технички ќе се занимава со изградување на горски патишта, горски кантони, горски домови, телефонски линии потребни за службата. Надзор над секциите врши одделение техничко, што им ќе определује објектите за работа.

2. Таксациони секции ќе имат во домен измерувањето на горите и натрешната поделба на комплексите, изготвување на економските планови како и реамбулација на истите. Секциите се теренски. Подпаѓаат под одделението за уредување на горите.

3. Секции за регулација на буиците и залесување ќе обезбедуваат на застрашените места од поројни реки како и железнички линии и населени места.

Исто така ќе ги залесуваат застрашените и оголените места во Македонија. Секциите се покретни и теренски, а ќе биде под одделението за уредување на горите.

4. Секции за стопанска експлоатација се теренски и врзани за експлоатациони реони. Имат за задача да направат планови по кои што ќе се врши стопанска експлоатација на горите.

5. Опитни горски полија. Научните испитувања врши горскиот институт преку опитните полија што се теренски. Полијата се директно под централниот горски институт.

6. Средно горско училиште, што ќе има во задача да подготви горско-технички персонал. За прво време, заради полесна настава може тоа училиште да биде составено со некое земеделско училиште.

7. Курсеви за горски се необходими и ќе имат за задача да во

најскоро време оспособат луѓе за службата. Таков курс требе да се организира во Скопје оти таму има повеќе стручен персонал. Подоцна тија курсови ќе се одржават одделно по областите.

За прво време службата за горското стопанство поради малиот број на специјалисти не ќе биде представена во полниот состав, како диктујат потребите. Еден специјалист ќе води две или три одделења, а обласниот референт по горите и службата околиски референт.

#### Актуелни проблеми

Уредуење на горите, управа, искористување и др. се разрешаваат со напатствија № 9 од 21 X т. г. испратени преку обласните НОО-и до сите околиски, градски и общински НОО-и:

#### УПРАВА И ИЗПОЛЗУЕЊЕ НА ГОРите.

а) — Приватните кории се управљаат од нивните сопственици што слободно разполагаат со нив, со задолжение да ги поддржат, да не вршат девастација (претерани сечи), да не ја корнат гората, да го запазат принципот на секое годишно използување, доколку тоа е возможно според големината на коријата. Останување од тоа е возможно само со разрешението на Обласниот НОО кои ќе го побара мнението на горскиот референт ако при него има таков.

б) — Со селските, општинските, градските, црквените, вакувски и манастирски гори управљаат селските, општинските, градски НОО-и под стручното раководство на околискиот горски референт ако има таков. Исползувањето на тија гори се води по принципот на трајното стопанство со еднаков, редовен секојгодишен етап.

Во прво време, до успоставување на сите горски служби при соответствните НОО-и, сечењето на гора (за дрва за домашно употреба, за ситно дрварење) за онија сеќани на кои што главното занимање им е продавање дрва на товари, кјумур и за правење на шума-лисница ќе се издава од селскиот НОО, кои го бара мнението на околискиот горски референт ако таков има.

в) — Со државните гори управља Поверенството за народно стопанство преку своите горски стопани.

Користењето на државните гори за нуждите на онија села, општини и градови, што немат сопствени гори или ги нема достаточно, се одобруу од Околискиот НОО по ислушање мнението на горскиот референт ако има таков.

#### ДРВОСНАБДУЕЊЕ

Дрвоснабдување на селата и помалки градови ќе стане по патот на ситно дрварење.

Сега се најбрзи и најнужни потребите за снабдување со:

- Огревно дрво за по големите градови;
- Дрво за потпори во рудниците;
- Граѓевинско дрво за села и градови пострадани од бомбардировките и реакцијата на окупаторот.

За да се улесни разрешението на тија прашања сите НОО-и:

I — Веднаш ќе ги приведат во известнос наличните количества огравни дрва, кои се навоѓат во државните и др. гори на јавноправните тела (селски, општински, градски, црквени, манастирски и вакувски), што се сечени од окупаторската влас или по нејната повелба (заповед). Пописот на тија дрва да се испраћа преку повисоките НОО-и до Поверенството за народното стопанство. Пописот требе да содржи сведенија: колку кубични метра дрва има во гората (на самите сечишта), по привремените складови, на патиштата и во складови на населените места или на ж. п. станици; после од кои шуми се добивени дрва (име на гората и чија е). За сите тија количини дрва до нова повелба се грижат НОО-и. Они нема да позволат на населението дрва да се разносат и разграбаат.

2. — Да приведат во известнос наличните количини рудничко дрво (за потпори) во самата гора (на сечиштата), на привремените складови и во населените места, што биле сечени од окупаторот во сопствена режија или преку предприемачи трговци. Во пописот да се упише во која гора (поодделно по сечиштата), на привремени складови, во населени места или на ж. п. станици се навоѓа рудничкото дрво, колку парчиња и какви димензии (должина и пречникот на по-такиот крај).

Со турање рака на тија материјали НОО-и ќе бидат одговорни за ним и нема да позволат истите да се разнесат од населението.

Пописите да се испраќаат преку повисоките НОО-и до Поверенството.

3. — Да ги попишат наличните количини дрва за градежи што се навоѓаат во населените места и пописите со назначување на количини, врсти и димензии на материјали да ги испракјат преку повисоките НОО-и до Поверенството. Сопствениците на тија материјали, со разрешението на НОО-и ќе можат да ги продават на онија лица чии имоти пострадале од окупаторот и тоа по цени што беа нормирани од бугарската влас. Во разрешението ќе се внесе количина на материјалите за секој одделен случај.

4. — На сеќаните што домовите им пострадале од реакцијата на окупаторите НОО-и ќе им разрешат бесплатно да си исечат од најблиските државни, селски, градски и др. (изузев приватните) онија количини дрва што ќе ја определи самиот одбор за секој поодделен случај.

5. — ТАКСИ. — За дрва за домашна употреба сечени во држав-

ните, селски, общински и градски гори общинските НОО-и ке сорбират од селаните 1/2 до 1/10 од количината на сеченото дрво, во зависнос од далечина на гората (сечиштето) до складот каде ке се складираат дрва. По таков начин собрани и складирани дрва НОО-и ке го пазат до друга повелба. Тија складови треба да се навоѓаат до самата Ж.П. линија или до колскиот пат.

#### ИСПОЛЗУЕЊЕ НА ВТОРОСТЕПЕНИ ГОРСКИ ПРОИЗВОДИ

Секој сопственик на корија има право да располага и со сите второстепени производи од неја.

Селаните од селата: Тажево, Требовље и Брезница во Порече можат да ја преработујат смолата, добиена од нивните приватни кории и да го продаваат колофонот (црна смола) и терпентинот масло (нефт).

Користењето на камен, желад и др. второстепени горски производи од селските, общинските и градските гори го разрешаваат соответните НОО-и. За државните гори тоа го разрешаваат околиски НОО-и по ислушување мнението на горскиот референт ако има таков.

За браќето на шумски плодови и лековити билки во мали размери не е потребно никакво разрешение.

#### ЗАШТИТА НА ГОРИТЕ

Приватните кории се пазат од нивните сопственици.

Државни, селски, общински, градски, црквени, манастирски, вакувски гори се пазат од специални горски пазачи, што ги назначаваат общинските НОО-и. Каде уште нема общински НОО-и, горе поменатите гори во атарот на селото или градот ги пазат еден или повеќе пазачи или падари што се назначаваат од селските НОО-и.

**ПОЖАРИ.** — Во случај на пожар, во која и да е гора, НОО-и го мобилизираат наеслението и одма пристапујат на гасењето на пожарот. Секој граѓанин е должен да се покорава на повелбата на НОО-и. Ако е нужна помош, НОО-и бараат од суседните по високи НОО-и, кои помошта ја практикаат одма.

#### ГОРСКА ПАША

Пашата во селските, градски и общински гори се разрешуе од селските, градските и общински НОО-и.

Во државните гори може да се допушта добиток само тогај, кога нема достаточно селски и др. гори. Таму каде била до сега пашата забранена и понатака не смее да се паси. Ако во околијата има горски референт треба да се бара неговото мнение. За сега пашата на козите во државните гори ке је разреши само од Поверенството на Народно стопанство, инаку е забранено.

#### ГОРСКИ РАСАДНИЦИ И ПОШУМЉАВАНЕ

Сите НОО-и, во чии атари се навоѓаат горски расадници, до нова повелба ке управљаваат и ке ги пазат горските расадници. На онија, на кои што им требат садници (фиданки) НОО-и им ги издават бесплатно.

До колку е возможно НОО-и ке започнат веднага со пошумљавањето на онија места, каде и до сега се вршело пошумљавање. Това пошумљавање требе да стане со доброволно работна рака (најдобро преку младинските одбори). Раководството со работите на пошумљавање требе да се повери на горски стручњаци, горски стражари и сл. до колку има такви.

#### ЛОВ

Забранен е лов на елени, срни и дивокози како и лов за време на носењето и прехранување на породот. Лов на зверови и штетна дијача е слобден за секого.

Кога во околијата ке се назначи некој горски стручњак, сите НОО-и ке го побараат неговото мнение по сите прашања од областа на горското стопанство.

Овија мерки са во действие додека не се донесе закон аз горите.

#### СНАБДУЕЊЕ СО ДРВА ЗА ОТОПЛЕНИЕ

Во разгледувањето со снабдувањето со дрва земени се под внимание онија консумативни центри, што ке им биде потребно да им се достави поголема количина дрва за отопление.

Снабдувањето на села разрешено е со нормите дадени во цитирани напатствија, т. е. со ситно дрварење. Исто така на помалите градови се остава да се регулише со ситно дрварење, а до колку се јави нужда за дрва, ке се разреши по начин како и за големите градови.

Градови закон што требе да се организира снабдувањето како и реони од дека ке се снабдат со следните:

1. Скопје: Буковик, Гошица (Качаничко), Скопска црна гора Стража (тетовско), Бабуна (велешко), Јама и Пресека (кичевско), Висока чука (гевгелијско).
2. Битола: Пелистер (битолско), Галичица (ресенско), Плакински планини (Морихово);
3. Прилеп: Песјак и Дрвишка (бродско);
4. Велес: Бабуна;
5. Штип: Пљачковица;
6. Куманово: Карадаг — Копиљача.

Горните горски објекти се државна режија, што работеа за време на бив. Југославија и под оккупаторот. Освен тија има уште две

државни режии што работале за време на бив. режими и ке требе да се разработат.

1. Караорман (Охридско),
2. Црн камен (Кривопаланско).

Сите споменатието центри за сеча са сврзани со комуникациите со горски патишта.

Покрај експлоатацијата во државна режија, за која што се преземени мерки, снабдевањето со дрва ке се врши и преку предпредприемачи-трговци и НОО-и.

Во тоја смисол са дадени следните напатствија № 22 од 26-X-т.г.

„Во врска со напатствијата на горското стопанство № 9 од 21-X-1944 г. налагаат се уште сега да се превземат брзи мерки за приготвувањето нужни количини дрва за отопление на поголемите градови.

Во поменатите напатствија се дадени общи мерки, што требе да се прилагат при решението на тоја проблем. Сега, пак, е прашањето, како требе да се организира сечењето и да се приготват нужните количини дрва за отопление?

Селаните од онија села во чии атари се навоѓаат погодни гори за сеча (селски, општински или државни), требе одма да почнат со сечењето и дрвата да ги пренесат на определени за тоа складови.

Сечиштата ке се определат од општинските НОО-и. По возможност требе да се одреди по едно сечиште по секоја гора. Требе да се сече секое стабло до корен т. е. да не се остават високи „газери“. Ако сечиштето е во високо стаблена гора, требе да се остават по 5—10 семењаци на декар (50—100 хектара). Ако сечата се врши во ниска гора, тогај сечиштето не требе да биде повисоко од 100 м. и да се повиша по самиот терен.

Секој сечач ке си исече толку просторни метра (5, 10, 15, 20 пр. м. к.) колку може и тија дрва ке ги пренесе до складот, место што ке го определи општинскиот НОО и што требе да се навоѓа близу до ж. п. линија, шосе или колски пат.

Нарочно за тоа, од општинскиот НОО определено лице, ке ги приема дрвата и ке состави список во кој што ке запишуе колку дрва дотерал и од кое сечиште. Тој ке им издава на селаните потврди за приемено дрво. Дупликатот на тој список да се испрати до Поверенството, штом се сврши со работата, а секој петнаесет дена да се испрати извештај колку дрва има по складовите.

На таков начин складираниите дрва ке служат за отоплението на по големи населени места и со нив ке располагаат органите за снабдевањето. Пред да се дигнат дрва од складовите, преку овластените за тоа лица ке се плати на секого за толку просторни метра колку дотерал на складот. Цената по која што ке се платат дрвата, ке се одреди од една комисија во која што ке влезе прочелникот на

економскиот оддел при општинскиот НОО, прочелник на социјалистичкиот оддел и по еден член од НОО-и на онија села, чии са жители дотерали дрвата.

Никој не може да ги земе дрвата на селаните ако пред тоа не се платени.

Требе да им се објасни на селаните, дека во сегашниот момент оби не можат и дури не смејат, во интересот на народно ослободителната борба, да продаваат дрво во окупираница територија. Па барем сега да ги припремат дрвата што ке можат попосле да се продаваат, штом се ослободат градовите.

Воопште требе да се агитира за извршењето на таја крупна задача чието разрешение представува една од мерките на уцврстувањето на нашата народна влас.

#### СНАБДУЕЊЕТО СО СТРОИТЕЛЕН МАТЕРИЈАЛ

Нуждите за строителен материјал се големи. За прво време има нужда да се подмират потребите за тија населени места, што пострадале од војната. Но, како ние немаме дрвна индустрија, то за потребите на пилените материјали ке бидеме во почетокот зависни од вносот. Штом се изврши соединение на Македонија под Бугарската влас ке се улесни разрешението и на тоа прашање.

Тесаниот материјал за потребите на примитивните згради (селски) се разрешава према цитираните напатствија. Тесаниот материјал, што ке биде потребен за обновавањето на мостовите ке се сече без разлика од селски, општински или државни гори.

#### СНАБДУЕЊЕ СО РУДНИЧКО ДРВО

Како ке се врши снабдувачето со рудничко дрво е изнесено во напатствијата № 9, а тука само ке се одредат места од каде ке се сечат. Рудниците Катланово и Нерези ке се снабдат од Равно, Гошица и Локва. За тија рудници се предвидува да ке биде потребно околу 40.000 линејни м. рудничко дрво, и то:

- |                          |              |
|--------------------------|--------------|
| 1. Од Равно — — — —      | 18.000 л. м. |
| 2. Од Гошица и Локва — — | 22.000 л. м. |

40.000 л. м.

Рудниците Пробиштип и Жабљане (битолско) ке се снабдат од месните гори, оти потребните материјали се незначителни.

#### В. АГРАРНА РЕФОРМА

Президиумот на АСНОМ на своето заседание од 5 септември (зап. № 3) го донесе следното решение:

„Земјата доделена на разни стопани од бив. Југословеоската

или Бугарската влас си остава во такво пвложение во какво се на-  
мери при напуштањето на Бугарската окупациона влас“.

Други решења и мерки за сега не се превзимани, освен онија  
што се односат на обработка на безстопанствените имоти и што се  
изнесени во глава А. Полоделие.

#### Г. ТРГОВИЈА И ПРОМИШЛЕНОС

##### 1 — При Поверенството за народно стопанство и Економска обнова на земјата.

Оделот за трговија и промишленос при Поверенството за на-  
родно стопанство и Економ. обнова на земјата би требело организацио-  
но да изгледа овака:

На чело на одделот стои референт за трговија и промишленос  
Самиот оддел се дели на одделенија, а одделенијата на отсеки. За  
прво време се предвидуваат следните одделенија:

- 1 — Одделение за внатрешна трговија;
- 2 — Одделеније за надворешна трговија;
- 3 — Одделеније за кредитни и осигурителни дружества;
- 4 — Одделеније за индустрија;
- 5 — Одделеније за занаетство;
- 6 — Одделеније за туризам;
- 7 — Одделеније за професионална настава.

Спрема стварните нужди и потреби, што не се покажат во са-  
мата работа во одделот трговија и промишленост би могле да настапат  
организациони промени во смисол на одвајање на самиот оддел  
(оддел за трговија и оддел да промишленос), или пак на оснивање но-  
ви одделенија, или пак спајање на поброените одделенија (натрешна  
трговија и кредитни осигурителни дружества), индустрија и занает-  
ство и сведење на одделението туризам на ранг отсек.

Поделбата на одделенијата во отсеки ќе зависи од стварните  
нужди и потреби на работата.

##### II — При Обласните НОО.-и.

Во обласниот НОО постои оддел за народно стопанство на че-  
ло со прочелник. Прочелникот ја организира службата за поверилијот  
му оддел и ангажира стручен и помошен персонал према потребите на  
работата. Покрај останалите референти во одделот (референт за по-  
поделие, референт за шумарство, предвидува се и референт за трго-  
вија и промишленос може работата да ја организира во отсеки.

##### III — При Околиските и градски НОО.-и.

Во одделот за народно стопанство во секој околиски и градски  
НОО-и до колку работата изискуе, ќе биде назначен референт за трго-  
вија и промишленос. Во околии каде работата нема да изискуе ре-

ферент за трговија и промишленос, таја служба ќе биде поверена на  
еден од чиновниците од одделот.

##### IV — При општинските НОО-и.

При општинските НОО-и службата ќе биде водена од прочелни-  
кот на одделот за народно стопанство. Администрацијата и остана-  
лите работи ќе биде водена од секретаријатот на одборот или от не-  
кој чиновник на одборот. Во некој градски НОО-и, до колку работата  
тражи, може да се назначи одделен чиновник по службата по трго-  
вија и промишленоста.

##### V — При селските НОО-и.

Во селските НОО-и нема специјални органи но службата се  
води од прочелникот за народно стопанство.

#### Н А Д Л Е Ж Н О С

##### 1 — При одделите во одделот трговија и промишленос во Пов- еренството за народно стопанство.

###### a) — Одделение за внатрешна трговија.

- 1 — Води целата трговска политика за Македонија;
- 2 — Дава предлози за изработка на закони, уредби, правилници, наредби од областа на натрешната трговија;
- 3 — Дава објаснења и тумачења во врска со спроведување во живот законите, наредбите и правилниците од областа на натрешната трговија;

4 — Ги разрешава сите прашања во врска со организирањето  
на трговците;

###### 5 — Ја регулира пазарната трговија;

###### 6 — Ја организира и пострекава кооперативната трговија;

###### 7 — Регулира трговија на големите магазини;

8 — Организира повремени и стални трговски изложби, пана-  
ри и др.

###### 9 — Организира оснивање на еден трговски музеј во Скопие.

###### b) — Одделение за надворешна трговија.

1 — Ја ускладује трговијата на Македонија со другите федера-  
тивни единики.

2 — Дава мненија по прашањата на надворешната трговија на  
централната влас;

3 — Дава предлози за изработка на закони, правилници и на-  
редби по отошенијата на надворешната трговија;

4 — Дава објасненија и тумачења во врска со спроведувањето во  
живот законите, правилници и наредби по прашањата од областа на  
надворешната трговија;

###### 5 — Дава дозволи за износ и внос;

6 — Организира контрола над износот и вносот (стандартизи-  
рање и типизирање);

7 — Издава удостоверение за порекло на стоките (до колку тааја работата не е во надлежнос на коморите);

8 — Дава иницијатива за евентуално монополизирање на вносната и износната трговија (организира и контролира установите што ќе го вршат тоа);

9 — Ја организира службата вов рска со девизниот промет;

10 — Одржава контакт со вносителите и износителите;

11 — Организира издавање на повремен лист по праш на ваншната трговија.

**в) Одделение за кредитни и осигурителни дружества.**

1 — Води општа кредитна политика;

2 — Дава предлози за изработување на закони, правилници и наредби по прашањата на кредитната политика;

3 — Издава дозвола за основање на кредитни и осигурителни дружества;

4 — Потстrekава кооперативно кредитирање и кредитно осигурување;

5 — Ги разрешава сите прашања за кредитните и осигурителни дружества.

**г) Одделение за индустриска.**

1 — Води општа индустриска политика;

2 — Дава иницијатива за преориентирање и типизирање на индустриската во Македонија;

3 — Ја регулира и потстrekава домашната индустриска;

4 — Дава предлози за изработување на закони, правилници и наредби по прашањата од индустриската;

5 — Дава објасненија и тумачења во врска со индустриската;

6 — Дава дозвола за основање на поважни индустриски предприятия;

7 — Ги раководи и контролира државните индустриски предприятия подчинети на Поверенството за народно стопанство;

8 — Ги контролира индустриските предприятия оставени во надлежноста на областните НОО-и;

9 — Води картотека — статистика на индустриската;

**д) Одделение за занаетчичество.**

1 — Води општа занаетчанска политика;

2 — Дава предлози за изработување на закони, наредби, правилници по прашањата од областа на занаетчиството;

3 — Дава објасненија и тумачења во врска со спроведување во живот за законите, правилниците и наредбите од областа на занаетчиството;

4 — Врши општа контрола над испитните комисии во врска со подлога на мајсторските испити;

5 — Да образуе испитни комисии за мајсторски испити (машинисти, раководители на електрични централи, раководители на парни котлови);

6 — Води статистика вад занаетчиството;

**б) Одделение за туризам.**

1 — Води политика со цел за подигање на туризмот во Македонија;

2 — Дава предлози за изработка на закони, уредби, правила и наредби по прашања од областа на туризмот;

3 — Дава објасненија и тумачења од областа на туризмот;

4 — Прогласуе известни места за туристички и овозможува извесни привелегии и субвенции;

5 — Врши пропаганда преку штампа, филм за старите и новите туристички места;

6 — Дава иницијатива за основање на туристички друштва;

7 — Води пропаганда и потпомага повдигање на туристички домаови, планински куки и врши контрола над нив;

8 — Го подпомага развитокот на приватно хотелиерство;

9 — Ја подпомага иницијативата за подигање на државни, обласни и општински хотели, во краиштата каде има условија за туристички развој.

**е) Одделение за професионална настава.**

1 — Води општа политика по прашањето из областа по професионалната настава;

2 — Дава предлози за изработка на закони, правилници, наредби по прашања из областа за професионалната настава;

3 — Два објаснение и информации од областа на професионалната настава;

4 — Врховна контрола над сите стручни школи и курсови;

5 — Оснива нови стручни школи и курсови;

6 — Поставува наставнички и друг персонал во стручните школи;

7 — Врши врховна дисциплинска влас над нив;

8 — Прописува наставен план за сите стручни школи;

9 — Изработка и одобрува учебници за стручни школи;

10 — Води врховен надзор над сите стручни и приватни школи;

11 — Признава ранг на приватни стручни школи;

12 — Го одобрува наставниот програм на самото бюджетирање;

13 — Го одобрува наставниот програм и бюджетирањето на поддржавните;

14 — Признавање право на стручна спрема;

15 — Ноstrифицира и признава на туѓите стручни школи (освен факултет).

### НАДЛЕЖНОС НА ОБЛАСНИТЕ НОО—и

Во надлежнос на прочелникот за трговија и промишленос; за прво време ке бидат следните работи:

- 1 — Да издава дозволи за оснивање на некои индустриски предпријатија од помаловажен карактер и да изврши регистрирање на постројките;
  - 2 — Да издава дозволи за оснивање на занаетчески работилинци и изврши регистрирање на постројките;
  - 3 — Води контрола над онија државни предпријатија што се во негова надлежнос; ги става тие предпријатија во покрет и се стара за потребен персонал;
  - 4 — Води надзор над онија државни предпријатија што се во надлежнос на околоските НОО-и;
  - 5 — Надзорна и дисциплинска влас над сите низки стручни школи (женски занатски школи, вечерните школи-шегртски и трговските јомладини).
- Точната надлежнос на областите НОО—и ке биде определен од законите што ке се донесат.

### НАДЛЕЖНОСТИ НА ОКОЛISKИТЕ И ГРАДСКИ НОО—и.

Во надлежнос на прочелникот на трговија и промишленост ке бидат следните должности:

- 1 — Издава дозволи за оснивање на трговски магазини и занаетчески работилинци и врши регистрирање на построеките;
- 2 — Води картотека — статистика на сите магазини и работилинци и инд. предпријатија во неговата околија;
- 3 — Води контрола над онија државни предпријатија што се во негова надлежнос, ги става во покрет и се стара за потребен персонал;
- 4 — Води надзор над општинските предпријатија.

### НАДЛЕЖНОС НА ОПШТИНСКИТЕ НОО—и

Во надлежнос на прочелникот за трговија и промишленос ке бидат работи со општ карактер од оваја облас. За прво време ке се старае да ги постави во покрет предпријатијата што се власништво на општините.

Точната надлежнос на одделенијата во одделот за трговија и промишленос како во Поверенство, така и во обласни, околиски и општински НОО—и ке зависи од законски прописи што ке бидат донесени по оваја материја.

### АКТУЕЛНИ ПРОБЛЕМИ И МЕРКИ

Веднаш по ослободувањето на некои градови, краишта или цела Македонија неопходимо е да се превземат мерки за регулирањето на

трговијата и промишленоста, како важна огранка на стопанскиот живот во Македонија од која зависи нормализирањето на скоро целиот стопански живот на Македонија.

### Внатрешна трговија

По прашанијата од областа на натрешната трговија би било нужно да се земат следните мерки:

- 1 — Да се издаде наредба за отпочнувањето на работа и да се определи работно време;
- 2 — Да се влезе во контакт со трговскиот сталеж, одржи конференција со нив, образложи политичкото положение и разгледат вопросите од областа на натрешната трговија;
- 3 — Да се додадат подробни упатствија до областните НОО—и за регулирање на трговијата;
- 4 — Да се даде наредба за забрана на спекулата, верижната трговија изнесување на стоки изван границите; да се издадат упатствија за етикетирање;

5 — Да се дадат упатствија за доведување во извеснос сите најдадни стоки, да се доведат во извеснос стоките што се навоѓаат при агентите на Храноизнос, до колку не спада во Поверенството за Соц. пол., Исхрана и Нар. здравје;

6 — Да се даде упатство до народно ослободителните одбори за влегување во врска со сите трговци што се занимават со трговија и со стоки од прва неопходимос за уредување вопросот на снабдјувањето, доколку не е надлежнос на Поверенството за Соц. пол. Исхрана и Народно здравје;

7 — Да се припреми еден детален план за уредување снабдјувањето на Македонија со нужни стоки (собирање податки на нуждните количества стоки).

8 — Да се дадат упатствија на НОО—и по вопросот за отворување на нови магазини и регистрирање на затечените.

Како основни проблеми што се јавујат во областа на внатрешната трговија по ослободувањето на извесни краишта или цела Македонија се:

1 — Уредување на вопросот на цените и системот што ке се приеме за регулирање на трговијата.

### Надворешна трговија

После ослободувањето на цела Македонија ке се појави како еден многу важен проблем снабдувањето на населението со индустриски и др. продукти, што ги нема натре, како и проблемот како и на кој начин ке се изнесесат онија продукти што ги имаме.

За таја цел одделението требе веднага да ги земе следните мерки:

1 — Да влезе во контакт со централната влас и останалите федеративни единици и уреди поважните прашања од областа на надворешната трговија;

2 — Да влезе веднаш во контакт со сите увозници и извозници; да свика конференција со нив на која што да им се објасни днешното положение и да се разгледат проблемите од областа на надворешната трговија;

3 — Да приbere податци со какви стоки се располага за износ и да ги испита возможностите за изнесуенje на тие стоки. Да изнајде пазари (места) од каде би могле да се внесат најужните стоки;

4 Да издаде наредба со која што се забрануе износ на стоките (контрабанда);

5 Да даде инструкции до НОО—и по вопросите за внесуенje и изнесуенje на стоките;

6 — Да ги испита специјално вопросот за изнесуенje на тутунот, афионот и др. продукти;

Како важен проблем од областа на надворешната трговија се поставува прашањето за делимичното или цело монополизирање на надворешната трговија. Во врска со тоа да ја испита возможностьта на оснивање една централа за внос и износ или пак едно часно сдружение под контрола на државата.

#### КРЕДИТНИ И ОСИГУРИТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА

Во Македонија кредитни установи од приватен характер се запоставени во многу мал размер. До колку ги има повеќе се во ликвидација. Осигурителни дружества во Македонија нема и за време окупаторот тука работе само филиали на некои бугарски и др. европески банки. Во врска со тоа по ослободувањето на Македонија ќе се појават многу проблеми за чието разрешување ова одделение ќе требе да земе следните мерки:

1 — Да влезе во контакт со сите приватни и банкарски осигурителни дружества;

2 — Да ги превземе сите мерки за блокирање на сите спретства на кредитните и осигурителни дружества што се сопственост на окупаторот;

3 — Да приbere потребни податци за состојнието на сите приватни банки а нарочито да го доведе во извеснос пореклото на капиталот;

4 — Да го уреди вопросот со популарни банки до колку во нив е преставен окупаторски капитал; да издаде упатство до НОО—и по тој вопрос;

5 — Да го уреди вопросот за осигурителните дружества (филијалите на буг. и др. осигурителни дружества, да земе мерки да се за-

пазат нивните архиви, инвентари и блокират новчаните средства;

6 — Повдигне вопросот за потраживаниета на приватните лица од тугите частни банки и осигурителни дружества.

#### ИНДУСТРИЈА

Под ослободувањето на поголем дел или цела Македонија ќе се појават вопроси врзани со продолжување работата на нашите индустриски предпријатија. Индустриската на Македонија е во повој и таја скоро ни во една огранка не ги задоволува нуждите на населението. Млинарството е единствената огранка што може да ги задоволи нуждите на населението. Во повеќе случаји од поедини огранки располагаме само со едно, највеќе две предпријатија. Но и поред тоа што е индустриската слабо застапена, нужно ќе биде да се тија предпријатија со кои располагаме стават, што е можно побрзо во работа; да би се колко толко задоволиле нуждите во најнеопходимите индустриски произведенија.

Да би се индустриските предпријатија ставиле во покрет нужно ќе биде да се разреши вопрос на снабдевањето на тија предпријатија со работна рака, сировини и погонски материјал,

Одделението за индустриска да би ги разрешило овија вопроси ќе требе да ги превземе следните мерки:

1 — Да издаде наредба за отпочнуенje на работата на сите индустриски предпријатија;

2 — Да определи кој ќе врши контрола на државните предпријатија (Поверенството, Обл. НОО—и, Окол. НОО —и или др.);

3 — Да превземе сите нужни мерки за отпочнуенje на работата во државите фабрики. Да назначи нужен персонал во тие предпријатија (нарочно за фабриката за цемент во Скопје);

4 — Да изработи упутство до НОО—и за отпочнуенje на работата во индустриските предпријатија во компетенција на НОО—и;

5 — Да свика конференција со индустрисците со цел да им се обраќајат политичката ситуација и разгледаат вопросите за снабдевањето на предпријатијата со сировини и погонски материјал. Да се разгледа вопросот за преориентација на индустриската, типизирането на индустриските произвиденија и тн.;

6 — Да даде упутство за регистрација на постоеките и отворување на нови индустриски предпринатија.

#### ЗАНАЈАТЧИСТВО

Една од многу важните огранки во нашиот стопански живот е занаятчиството. Уште поголемо значење ќе има оваја огранка на нашето стопанство во период на нормализирањето и обновувањето на нашиот стопански живот. Имено, тука занаятчиството ќе требе во многу работи да ќи помогне.

Да би се во тој однос постигнале некои резултати ке требе да се превземат следните мерки:

1 — Да се издаде наредба за отворуене на работилниците и отпочнуене на работата;

2 — Да се дадат инструкции до НОО—и за свикуенje на заначиски конференции, каде би се разгледале впросите на политичката ситуација и снадбеванието на занјатчиите со нужни сировини. Во врска со това да се издаде наредба за декларирање и распределение на сите нужни сировини, алати и др. за отпочнуене работата на сите занјатчи;

3 — Да се издадат упатстрија до НОО-и за регистрирање на постоеците и оснивање на нови работилници

#### ПРОФЕСИОНАЛНА НАСТАВА

Важноста на стручните школи не би требело нарочно да се истакне кога се знае дека едно напредно стопанство не може да се замисли без луѓе со стручни познанија. Нажалос во тој однос ние стоиме многу назад. И сега работата на овоа одделение ке биде да ги тија проблеми, проблеми за подигање на стручниот кадар разрешава.

Во прво време требе да се земат следните мерки:

1 — Да се превземат сите школски простории, ако има нужда да се поправат и што побрга да се приспособат за редовната работа;

2 — Да се доведе во извеснос инвентарот, архивите и останатото во сите стручни школи и веднага да се назначат лица што ќе ги гиражат за нив;

3 — Да се доведе во извеснос бројат на наставниот персонал со кој располагат;

4 — Веднаш по ослободуението да се повикат сите наставници од средните стручни школи на конференција каде би се разгледале возможностите за што посекоро отпочнуене на роботите; за изработката на наставен план и нужни учебници;

5 — Да се дадат упатстрија до НОО—и за отпочнуене на работата на низите стручни школи;

6 — Да се разгледа впросот за што побрзо отпочнуене на работата во средните трговски училишта во Скопје и Битола;

7 — Да се испита возможностьта за отпочнуене на роботата во средно-техничката школа во Скопје или Битола;

8 — Да се испита возможностьта за отпочнуене работата на занатските школи во Скопје и Охрид;

9 — Да се испита впросот за отпочнуене на работа во вечерните занатски школи (шегртските и трговската младина);

10 — Да се испита впросот на отпочнуенето на работа на женските занатски школи.

Како основни проблеми на овоа одделение ке бидат, да се разреши впросот на наставниот персонал, што достаточно го немаме, да изработи наставен план и преведат нужните учебници.

#### ТУРИЗАМ

Овоа одделение за прво време ке требе да се заинтересира со впроси од најбрз карактер, нив да ги разрешава, за иднината да изработи еден план за развој на туризмот на Македонија.

Од најхитните работи што требе да ги сврши се следните:

1 — Да ги Приведе во извеснос планинските куки и нивното положение и евентуално да назначи лица што ќе се грижат за нив;

2 — Да доиде во контакт со бивши туристички и планински дружества.

#### Напатствија дадени од Поверенството со писмо № 9 од 16-X-44 г.

„Во овија денови, кога целиот македонски народ начело со својата НОВ води крвава и жестока борба за ослободуенето на градовите и селата и за коначното скршување на фашизмот, се навоѓаат некои луѓе што нивниот интерес им е пред тои на народот. Така, на територија што е веке ослободена и на која што под раководството на НОО-и почнуе да се организира нормален економски живот, доноаат од краиштата што се под германска окупација некои трговци — спекуланти и за сметка на Германците откупујат добиток и др. продукти од ослободената територија. Со таква нивна работа не само што се помага на непријателот и продолжува ропството на уште неослободените градови, но и директно се нанесуе штета на населението од ослободената територија. Бидејќи работа за спекулација, тија трговци имат можност да плаќаат за добитокот и др. продукти цени многу повисоки од тија што се плаќаат на пазарот. По таков начин цените на продуктите брого се покачуваат. Со тоа се нанесуе штета, се кочи не само борбата но и нормалниот економски живот на ослободената територија. Тоа требе да им биде јасно на сите НОО-и. Печалбите што од таква трговија ќе ги имат поединци на ослободената територија, трговци или земеделци, или пак и самите НОО-и зимајќи извесни такси се толку малки поредени со штетата што му се нанесуе на народното стопанство.

Поради тоа Президиумот на АСНОМ донесе решение (зап. № 6 19-X-44) „Забранува се секое изнесување на секаков вид стоки (добиток, жито, волна и др.) од ослободената територија на територија окупирана од Германците. Изузетно е позволено да се изнесе со позволението на НОО-и работен добиток нужен на земеделците на селата блиску до ослободената територија“.

За спроводување на тоа решение НОО-и требе да го направат следното:

1 — Заедно со воените власти да ги превземат сите неопходими мерки за да се попречи изнесувањето на стоки од ослободената територија. Поред останатите мерки тоа ке се постигне и со организирањето контрола на пазарот;

2 — Трговците и лицата што довођаат со таква намера требе да бидат одма изнајдувани и предавани на народната милиција. НОО ке реши какви мерки ке земат против нив;

3 — За да се олесни обработката на земјата во селата блиски до ослободената територија НОО може да позволи на некој сељак да си купи работен добиток од ослободената територија. Во таков случај купувачот требе да се пријави на НОО и од него тражи разрешение. НОО преди да издаде разрешение, преценува дали купувачот действительно има нужда од работен добиток;

4 — Со цел да им се помогне на лица од ослободената територија што се принудени да продават добиток или продукти, ако за нив нема купци на пазарот НОО може да ги предложи НОВ да ги откупи или пак самиот НОО да ги откупи и чува како резерва или пак раздели на своите бедни.

Предните напатствија да бидат умножени и испратени до сите околиски, градски и општински НОО-и за исполнение“.

Со писмо № 60 од 15 XI. т. г. како дополнение на напатствие № 9 од 16. октомбар т. г. забрануе се изнасаче на секаков вид стоки (добиток, жито, волна и др.) надвор до каде се простира власта на **македонската федерална држава оди. Федеративна Југославија**.

Горната заповед веднага да се саопшти на сите погранични околиски, градски и општински Народно-Ослободителни одбори, кои преко управните одели и војската ке земат мерки да заповедта биде спроведена во дело“.

#### Напатствија дадени од Поверенството со писмо № 25 од 26-X-1944 год.

„Со цел да се што побрзо нормализира стопанскиот живот во ослободените краишта и изврши правилен распоред на располагаените количини стоки во овие изванредни времиња, НОО-и требе да превземат следните мерки:

1 — **Приведење на стоките во извеснос.** — Сите затечени стоки, што било под режим на распределение под буг. влас (најади), наводно се они во и магазините или другаде требе да се приведат во извеснос, што се може посекоро. Тоа ке стане по следниот начин: веднаш след ослободењето на некој град или село НОО-оддел за народно стопанство — ке ги извести сите трговци, индустрисалци и занаятчији да се должни да во определен срок ги декларираат сите стоки со кои располагаат. Во случај да не декларираат воопште или

не сите стоки што ги имат, ке бидат одговорни и против нив ке се земат строги мерки. За да има горната мерка успех, НОО ке ги свика на конференција сите трговци, индустрисалци и занаятчији и ке им ја образложи важноста на времето и неопходимоста да ги изнесат сите стоки и помогнат за изградувањето на македонската држава. Де кларирајќето ке се врши пред околиски или градски НОО (оддел за народно стопанство). При извршување на оваја работа, НОО би требело да има содејствието на целото граѓанство. Но тоа содејствие требе да се состои во давање на податки каде има скриени стоки, а не да се смиштат граѓани вршат претрес. Веродостојноста на сведение за укрити стоки, дадени на Окол. НОО од страна на населението, требе предходно да бидат проверени па после да се превземат потребни мерки. Името на лицето што ги дало податките требе да биде запазено во тајна.

Претресот што го прави НОО со цел да испита дали дејствително има укрити стоки ке го врши проучникот за народно стопанство (или негови специјални органи) во содејствие на народната милиција и народната одбрана. До колко такви служби уште не се организирани, требе да се послужат со органите на воената влас. Проверадите скриени стоки ке се конфискујат, а укривателот ке се објави за противународен и предаден на народен суд.

2 — **Определување на цените.** — Околискот НОО (во градови: Скопје, Битола, Прилеп, Куманово, Тетово, Велес, Струмица, Штип и Охрид на заеднички заседанија со градскиот НОО) ги определува цените по кои ке се продаваат сите стоки, по следниот начин:

а) — Сите најадни стоки што се навоѓаат при трговците, занаятчиите или индустрисалците дадени на распределение пред 9-IX-44 г. а уште не се распределени ке се продаваат по цените по кои што би се продавале по тоа време кога требело да бидат пуснати во продаја (нормирани цени од страна на Буг. Министерство на Т. П. и Труда).

Тија цени ке важат и за сите најадни стоки набавени до 9-IX — т. г. по други патишта (црна бериза).

б) — Сите најадни стоки набавени после 9-IX-т. г. за кои што сопствениците можат да го докажат со оригинални фактури нивното порекло и цени, продажната цена ке им се определи од страна на Окол. НОО по следниот принцип: фактурна стойност плюс подвозните и режиските трошкови и плюс печалба на продавачот (во продаја на едро до 8% во продаја на дребно до 25% — зависи од стоката).

Тија цени ке важат и за сите најадни стоки набавени после 9-IX т. г. за кои што нивните сопственици неможат да докажат со оригинални фактури нивното порекло и цени.

При определување на цените требе да се има пред вид уште да трговците не почнат да продават стоките еден на друг со цел да ја повишат цената. Такви појави требе енергично да ги созбивате и

укажете на заинтересованите да е верижната трговија строго забранена.

**3 — Распределение на стоките.** — Распределението на стоките ќе го врши Окол. НОО (во градовите Битола, Куманово, Прилеп, Скопје, Тетово, Велес, Струмица, Штип и Охрид заедно со градскиот НОО).

а) Распределение на најдните стоки од прва неопходимос (шекер, зејтин, ориз, сол, сапун и сл.) да стане веднага и то по следниот начин: стоките да се распределат на онаја, за кои што биле определени преди 9-IX-т. г. Доколко во некое место, покрај стоките получени по најдад, има и такви што трговците ги набавиле било пред 9-IX-т. г. или после тој датум Окол. НОО и за тија стоки ке направи распределителен план, но раздавањето може да стане подоцна, ако неопходимите нужди на населението се задоволени само со распределението на најдните стоки.

б) — Сите други најдни стоки како народни платна (американ, циц, порхет, чорапи, конци, обувки, народни платови и сл.) ке се распределујат на онаја за кои што биле одредени (само за градското население или пак за целата околија), но подоцна од кога ке бидат распределени стоките под а). Распределението ке стане подоцно поради това што ке биде нужно да се изработи подетален план за нивното распределение.

в) — Сите земеделски продукти (кожи, волна, маслодайни семена и др.), предназначени за износ или за преработка во фабриките, што се навојаат при трговците на едро, Окол. НОО, до клоку во неговото место има предпријатие што може да ја обработи таја сировина, може да му определи според нуждите и капацитетот контингент за продолжение на работата. Во никои други случај Окол. НОО неможе да врши распределение на тија продукти. Окол. НОО ке биде должен да му сообщи на Поверенството за врстата, количината и сопственоста на тија стоки.

г) — Ако има при трговците стоки што служат како нужен материјал на занаятчиите, истите ке требе да се расподелат меѓу занаятчиите но не целата количина одејднаш. Распределението тута ке се изврши со оглед на потреба да се на социјално послабите даде возможнос да овој преходен период го преминат полесно.

Поред горе истакнатите принципи при распределувањето, Окол. НОО-и требе да се водат во оваа работа и од следните јубити начела:

1 — При распределувањето требе да се земат под внимание нуждите на војската;

2 — При распределение стоките да се дават на онаја што за тоа имат најголема нужда, без оглед на национална и верска при-

паднос (исклучение само ако по верски и др. соображенија не употребујат стоката напр.: Муслиманите свенска маса).

3 — При распределувањето требе да си земат под особено внимание нуждите на болните.

4 — Извршеното распределение да се публично и писмено изнесе на околиска таблица.

#### IV — Дрво за отопление и граѓа.

1. Да се приведат во извеснос дрвата за отопление и материјал за граѓа.

2 — При распределението на дрва за отопление ке се има предвид за првенство: малки деца, болни и што готват дома па после други.

3 — Дрвата за граѓа ке се распределат имајќи предвид за првенство пострадани куки на партизани пострадани од реакцијата на окупаторот, пострадали куки макар на кои реакцијата на окупаторот, пострадали куки од бомбардировки и после другите.

Околискиот НОО ке го одреди времето на распределението на стоките и величината на дажбите на својата околија во склад со овие упатствија.

Овие упатствија ке бидат во сила до второ наредба.

Овие упатствија ке требе да ги доставите на сите општински и околиски НОО-и.“

#### Напатствија дадени од Поверенството со писмо № 35 од 27-XI-1944 г.

Во денешните тешки времиња, дури не е ослободена од окупаторот цела Македонија, се јавујат проблеми што бараат брзо решење. Еден од тија проблеми е уредување на трговија со продукти од прва неопходимос. Времено, дури да се ослободи целата наша земја, ке се превземат следните мерки. Во селата каде нема достаточно продукти за живеење, лицата што се нуждајат од нив ке се однесат до НОО-и — економски оддел. Прочелникот на тоја оддел издава белешка, ако е едно лице; ако са повеќе, прави список со кој што ги упатува до НОО-и во онаја села за кои што има сведенија да нивното население им излиши од храни. НОО, што ке добие таква белешка или список, е задолжен да лицата ги стави во додир со онаја што располагаат со продукти и можат да ги продадат. Цените при тија продажби ке бидат слободни, но НОО-и ке требе да знаат какви се. Покупката може да стане и во вид на трампа, која што ке биде исто така контролирана од НОО-и. Требе да истакнеме да трампата може да стане само меѓу земеделски со земеделски продукти, а никако земеделски со индустриски производенија. На истиот начин ке става покупката и продажбата на другите продукти како дрва, кромпир и др.

Се препорачува на НОО-и да организираат пазаришта. Местото на пазариштата ќе биде определено од општинските НОО-и. Требе да се пропагира на тија пазари да се изнесуе што повеќе продукти, за да може населението да се снабдуе. Ќе се објасни на производните села да храните што ги носат на пазарите не се за окупаторите, а за нивните браћа од соседните села, што се нуждајат од тија храни. За изнасувањето на тија стоки по горните пазаришта како и за купување не требе да се бара белешка од НОО-и.

Препис писмото да се испрати до сите Окол., градски и општински НОО-и“.

#### Д. РУДАРСТВО

Рударските предпријатија што работеле во Македонија во времето на окупацијата по пореклото на нивниот капитал можеме да ги поделиме во три групи: група А со антиосовински капитал, група Б. со осовински капитал и група В. со југословенски капитал.

Во група А. довогјаат: 1/ (Рудникот на олово во Злетово со рудникот во Пробиштип-Кратовска околија со големи инсталации) (главно подигнати од Германците) и залихи во руда (капитал Англиски). 2/ (Рудниците на хром Алатини Мајн Лимитедосо Луботен исто со доминирајуки Англиски капитал и големи инвестиции што се главно од германско порекло. Наводја се блиску до Скопие под Луботен с о големи резерви. 3/ На С.С.З. од Куманово хромните рудници Лојане со Италијански капитал, а инвестициите скоро исклучувајќи германски. За време нападот од партизаните беа уништени електроцентралата, два магазина полни со стока, железнички возен парк. Пронајдени се индустриски залихи. 4/ Рудникот на мangan Цер-Небојша во околијата на Брод работеше през југословенското време. Германците го затвориле, поради испољзване на огромни рудници во Никопол СССР. Инсталациите беа преврлени на други рудници.

Од овија рудници Алатини (со Луботен) и Злетово со Пробиштип можат да бидат пуштени во најскоро време, а Loјане и Цер-Небојша под востановување на инвестициите и снабдевањето со алат и тн.

Во група Б. довогјаат: рудникот на антимон околу Бојановац со помали инвестиции; рудниците на азбест Богословец — (штипско), Трнава (прешевско), во околијата на Каочаник и тн. (беа отворени во време на окупацијата, а покасно ликвидирани) поради слабото кономисување и разрешавањето на проблемот со синтетичен азбест). Рудник Дудица (Судостмонтан) — истражувањето на бакар. Уложени се големи пари во инвестициите. Рудниците на мусковит во Прилепската околија со поголеми рударски инвестиции околу с. Манастир; Витолиште и Дуња. Хромитните предпријатија на Друж. Уфтер со рудниците околу Прешево (исклучувајќи истражување) и во околијата на Валан-

дово со сите рударски инсталации. Мал примитивен рудник на магнезит „Вардар“ околу Зелениково. И голема фабрика за оплеменување на хромот околу Жостово.

Од овија предпријатија што можеме да ги рачунаме за државни, може да се пуштат во случај на потреба одма по набавката на неопходниот материјал рудниците на антимон хром околу Валандово, мусковити околу Прилеп, рудникот Дудица и фабриката во Жостово. Рудниците во околијата на Прешево и Зелениково требе да се сматраат како истражни.

Во групата В. довогјаат: лигнитовите рудници во Нерези околу Скопје, Св. Тројца околу Катланово, Жабљани околу Битоља и цементните сировини во околијата на гара Шар со цементната фабрика. Правното положение на сите овија рудници е нејасно и има големи веројатнос да минат во државни раци.

Од горе изложеното се гледа дека во Македонија има достатчна количина во рудните блага, уложени се големи капитали во нивното истражување, експлоатација и построенија на големи инвестиции, према тоа требе одма да се створи организација за искористувањето и истражувањето на рудните блага. Рударството ќе биде раеководено директно од поверенството. Организацијата требе да биде на следниот начин:

Детално објаснение за одделните функции тука не влагаат зашто самата шема е очигледна. Само да се задржиме еден момент на принципите и организацијата. Главно тија ќе бидат едноставнос, продуктивнос, на нормализацијата на различните сведенија. На сакмииот рудник ќе биде сл. шемата со одговорно лице: Директор, Управител, односно оберштајгер или надзирател. Таја шема на управлението на рудникот може по потреба да биде прошириена или да се скрати. За сега пред рударството во Македонија во прв ред поставени се следните актуелни проблеми:

- 1) Одново да се организираат рударските предпријатија и да се уреди нивното запазување.
- 2) Времено преориентирање на рударството во Македонија.
- 3) Проучување и прибиранje на податци на минералните богатства на Македонија.

Првиот проблем углавно се разлага на 3 моменти: а) проблем на техничките и административните кадри. б) Материјалната инвентура на рудниците и запазување на предпријатието со неговите инвестиции, материјали и т. н. в) Стварањето на материјалните залихи за рударските предпријатија.

За бргото разрешавање на овој проблем, потребно е одма по ослободувањето на Македонија да се повикаат на едно заседание сите технички и административни раководители. Тука би биле продис-

кутувани проблемите за кадар, инвентура, запазувањето на рудниците, по това проблемот за снабдевање и т. н.

Иденјето на зимата, оштите економски пореки и војната сила ни го наметнуваат проблемот за привремената преориентација на рударството во Македонија. Ова се состои во задовољавањето на прв ред потребите на индустриската и широките слоеви на граѓанството во гориво, цементните сировини и солот; баш онија рударски огранки што не биле воопште развити во Македонија. Од другата страна економскиот распад донесе една прелазна нужда за конзервирање на металните рудници до таква степен да можат по потреба после кратко време да се оспособат за производство. За сега најважниот проблем е проширувањето на производството на лигнит со што би могле делимично да ја задоволиме потребата за гориво. Главните потрошачи на лигнит би биле: Скопје, Велес, Битола, фабрика Шар, разни тулани, по тоа Куманово, Штип и Св. Никола. За задовољавањето на овие потреби нужно е да се прошират и оспособат рудниците, Катланово, Нерези, Пробиштип и Жабљане. Сите овие рудници со исклучување на Пробиштип беа искористувени на најпримитивен пчакашки начин и немаат никакви инсталации, помештенија и материја, а возниот парк е во много бедно состојание.

Консумацијата на лигнитот во Македонија во 1943 година беа од приближно следна: (шема № 3)

Место	За каква употреба	1943. год.		15-X-44 15-IV-45	
		дрвом	лигнит	дрвом	лигнит
Скопје	Индустрија, локали и надлежства	25 000	7 000		4 000
"	Војска	25.000	6.000	20 000	3 000
"	Граѓанство-ситна потреба	50 000	15.000	50 000	15.000
Шар	Фабрика за цемент	?	1.000	?	500
Велес	Маслодавни ф-ки	?	2 300	?	1.000
"	Керамични ф-ки	?	1.400	?	—
Разно	Тулани (Куманово, Скопје, Драчево)	?	2.300	?	—
Куман. Огрев		?	—	?	500
Укупно:		100.000	35.000	70.000	22.000

Од табличката се види дека главните потрошачи биле Скопје, Велес, Шар и тулати. Битола не е внесена во табличката дека нема никакви податки. Зимското арчење било во 1944 година започнато од 15-X-1944 до 15-IV-1945 г. околу 22.000 тона лигнит и околу 70.000 кв. м. дрва за горење. Да би се покрила оваја потреба нужно е производството на лигнит одма да се увеличи до 3.700 тона месечно.

но, што би значило за три пати. Во првиот ред требе да се форсира производството на рудникот Св. Тројца и Пробиштип, а по тоа да се уредат во производство рудникот Нерези, што би после неколку месеци припрема почнал да дава лигнит на пазар. Да би се увеличило производството потребното за сите рудници да се створи, одма по ослободувањето фонд за исхрана и снабдевање на рударите со чели и да се организира редовното снабдевање со јамска граѓа. На одделните рудници потребно им е освен тлоа и следното:

Во рудникот Нерези: да се проучи карактерот на наслагите и да се отпочне со ново подкопување.

Во рудникот „Св. Тројца“:

а) Да се земе под крија државниот хотел во Катланово за персоналот на рудникот и да се уреди настанувањето на работничтвото во с. Катланово.

б) Механизирањето на рудникот.

в) Проучувањето на проблемот за изградување на рударска колонија за чиновничкиот персонал.

г) Да се отпочне со работа на главната извозна штолна.

д) Да се добија 5 камиона од по 5 тона.

Во рудникот Пробиштип:

А) Да се продолжи работата во гл. извозна штолна.

б) Да се добие олеснение на железниците за превозот на лигнитот.

в) Да се добија 4 камиона од по 5 тн.

За понатакашното редовно функционирање на сите овие рудници важно е на време снабдевањето со необходимите материјали, која функција е на набавното одделение.

Снабдевањето со лигнит на Штип и Овче Поле е од локален значај и за сега имат многу мал консумат, што се подмируе направо од рудникот.

Рудникот околу жабљане со консументот Битола не ни е познат. След личниот преглед може да се предземат нужните мерки. Теоретски требе и таму да се предвиди отварањето на лигнитов рудник, со 1 камион од 5 тн. и вероватна почетна производиба месечно 200 тн. След проучувањето на потребите за лигнит тук и геолошките елементи на налазиштата може да се постави конкретно проблемот за проширувањето на овој рудник.

Требе да се спомене дека при увеличението на производството во лигнитовите рудници требе да се работи во потесен контакт со:

1 — Економскиот институт, што би давал податци за положението на нуждите за лигнит, неговите промени и тн. Воопште податци на основа кои би се можело да планира понатакашното увеличение во војна рударска огранка.

2 — Со горското стопанство по прашањето на снабдевање со

дрвениот материјал за рудниците и со проблемот за огрев воопште.

Обновата на езмјата ја прошируе делатноста на грагевинските предпrijатија, тражи увеличенија покрај останалите сировини и интензивното производство на цементот. По тоа требе веднаш да се пушти ф-ката на цемент во работа и да се приготви поголемо количество на лапорци. Шарскиот површински раскоп на лапорците треба да се уклучи во предпrijатието што требе непрекидно да работи да би се направило на пролет што поголеми залихи на цемент и цементните сировини, за кои ке биде голема глад. Предрачунот и проектот за увеличение ке биде една од првите задачи што ке требе да се реши во Скопие.

И на крај солот. Проблемот на сол се поставуе остро. За сега не неможе да ибде говор за подмируењето на овија потреби со месно производство. Реално е да се прегледат солните извори и ако е возможно нивното искористуење за да би се задоволиле барем потребите на Бродската окол. со што би се делимично растеретила оваја потреба.

За сега познати се 3 соленосни рејона во Македонија (југословенска): Во Порече, во Азот и во Маријовско. Во средината на септември направена е обиколка на солените извори во првите 2 реона.

Геолошки сите тие извори извираат од горниот хоризонт ортогона. Метоморфни парашкриљци се навоѓат во непосредствена близина од нив (Сланск-Слатина, Богомила), или повеќе удалечени (с. Папрадиште, Капиново и Ореше). Тектонските извори се поврзани со дислокациите.

Во Порече изворите се навоѓаат на 2 места околу с. Сланско на југо-исток од Брод и с. Слатина (во самото село) цирка 10 км. на север-северо-запад од Брод.

Во околијата на с. Сланско се навоѓа извор за солена вода на десната страна на Дреновската река околу самото нејзино корито на местото наречено Соленица. Изворот преставува едно мало удубление во гнаѓа. Самата солена вода извира подоле од нивото на реката. Состојанието на бунарот е многу лошо (загадено од измет на стоките и тн.) и пресната вода од Дреновската река се меша со речната. Дебит на водата е измерен и изнесуе 1.25 л. на минута. На должина на околу 100 м. уз водата, во топли летни денови камењата се покриваат со танка коричка со сол што ја кажуе егзистенцијата на непознати извори и погоре. Селаните од следните села ја искористуваат солената вода за своите нужди од тои извор: Пласница, Ореховец, Русјаци, Сланско, Латово, Брод, Требино, Суво-Дол и Дреново (во нормални времиња), за време на недостаток на сол солената вода ја искористуваат и селаните од подалечните села.

Во самото село слатина се навоѓа еден активен извор, а во-

блиската околина има податци за екзистенцијата на прикриени извори на солена вода. Тука има една уредена чешма. Дебита на солената вода не беше возможна да се измери а смета се дека е околу 0,5 л. на минута, од тој извор во нормално време зимаат вода следните села: Слатина, Грешница, Девич, Горна Круша, Долна Круша, Манастирец, Драгодол, Тополница и Томино село.

Од поречките солени извори се користат со сол околу 9-10.000 лјуге.

Во Азот познати извори има на 4 места: Околу с. Богомила, Ореше, Капиново и Папрадиште.

1 — Околу село Богомила цирка 2 км. на југо-запад од него на двете страни на р. Сушица во флувиоглацални наслаги има три запојани бунари околу 1, 5 м. долбочина од кои што порано се зимало вода.

2 — Околу 2 км. на исток од с. Ореше во долот Слатина на местото викано Штавица има неколку појави на солена вода. Сите извори се врзани со една тектонска пукнатина. Долниот извор извира на самото ниво на реката и е искористен од месното население. Изворот е загаден и е во лошо состојание. Дебит на водата е невозможно да се измери но може да се предположи оти е околу 1, 5 л. на минута.

3 — На 1 км. на север-северо-исток од горе напишаното место на самиот брег на р. Бабуна на нивото на речната вода се навоѓаат два извора врзани еден со друг. Во долниот извор, вероватно иде и пресната вода од Бабуна. Изворот е во лошо состојание и е загаден. Дебит на овој, Капиновски неможе да се измери, а смета се дека е околу 1,5 л. на минута.

4 — Околу 1,5 км. под с. Папрадиште во местото наречено Соленица на двете страни на потокот има два солени извора. На десната страна на потокот е направена една дупка околу 1,5 м. долбочина. Од тука за сега се зима највеќчука солена вода и селаните ја сметаат неја за најсолена. Дебит на водата вероватно е околу 2 л. на минута.

Од тија извори зимаат солена вода следните села: Папрадиште, Нежилово, Капиново, Ореов Дол, Габровник, Мокре, Црешнево, Бистрица, Теово, Согле, Богомила и Ореше, кога нема сол и повеќе села.

За време на обиколката зедени се мустри на солената вода на сите тија извори. По ослободуењето ке се направи нивната квантитативна и квалитативна анализа да се запознае хемизмот на водата. За сега може да се предположи дека деноношниот дебит изнесува околу 1 тн. кристална сол.

За искористуењето на тија извори потребно е следното: изворите да се отворат и почистат и да се направат чешми со резервуари

(за одвишната вода.) Тија работи можат да се произведат од страна на НОО со помошта на технички раководители испратени од поврзенството. Сите трошкови по работата треба да ги поднесат НОО-и. Материја, што неможе да се најде (цемент) може да се најде во Брод или с. Ижиште.

Зети се сите мерки за спроведување во дело за да се помогне на населението во оваа оскудица на сол. Четири чешми се на привршуваат.

#### Е. ЕКОНОМСКА ОБНОВА НА ЗЕМЈАТА

Организацијата на одделот за Екон. обнова на земјата при Поврзенството за Нар. стоп. и Екон. обнова на земјата, во денешните услови ја уште неможе да се утврди во дефинитивна форма. Она ке се развива паралелно со останалите услови на работата. Во Миналото таква установа што би се занимала специјално со обновата не е имало. Но поради големиот размер на разorenоста и штетите нанесени на стопанството на сите народи на Југославија, се јавуе како необходимос организирање на една установа, што ке се занима со проблемите за обновување на стопанскиот живот. За тоа во националниот комитет на ослободувањето на Југославија е организирано посебно Поврзенство за Екон. обнова. По упатствијата за работа што ни са изпратени од него се предвидуе: „Поради големото значење на работата за Екон. обнова на сите народи на Југославија и необходимоста да биде изведувана по еден општ план, што ке ги соедини сите народи од Југославија и користи стопанските извори и богатства на сите земи од федеративна Југославија, мора работата за економска обнова да биде централизована во Пов. за Екон. обнова при Националниот комитет на ослободувањето на Југославија. При поедините земски антифашистки собранија се формира отсек за обнова со работата на која раководи началник на отсек избран од Президиумот на земалското собрание. Пов. за Екон. обнова при нац. комитет која поради својата задача има општ земалски карактер, непосредно раководи со работата и има прво на контрола до најдолните инстанции“.

Така се за сега замислуе работата на Пов. за Екон. обнова во Нац. Ком.

Во Македонија работата за Екон. обнова првото време е организирано по следниот начин:

Во Пов. за Нар. стоп. покрај останалите оддели има и оддел за Екон. обнова на чело со референт. Понатакашната организација на одделот би могла да се организира по следниот начин: одделот да се дели на одделенија, а одделенијата на отсеци. Одделенија би биле: общо, економско-финансиско и техничко. Према нуждите и работата они би имале отсеци. За сега во оквирот на економско-финансиското

одделение може да се предвидат два отсека: материјални и финансиски.

#### ПРИ ОБЛАСНИТЕ НОО-И.

При обласните НОО-и во одделот за народно стопанство ке биде и Екон. обнова на земјата. Прочелникот ја организира службата, ангажира стручен и помоштен персонал према потребите на работата. Покрај останалите референти во одделот (реф. з. полоделие, реф. за шумарство, реф. за трг. и промишленост), може да постои референт за обнова до колку работата изискуе. Инаку работата би била водена од прочелникот што ке се користи со чиновниците на одделот.

#### ПРИ ОКОЛИСКИТЕ И ГРАДСКИТЕ НОО-И.

Во одделот за Нар. стоп. и Екон. обнова при онија окол. и градски НОО доколку работата изискуе, ке биде назначен референт за обнова. Во околите каде работата нема да изискуе референт за обнова, таа служба не биде поверена на еден од чиновниците на одделот.

#### ПРИ ОПШТИНСКИТЕ НОО-И.

При општинските НОО-и службата ке биде водена од прочелникот на одделот за Нар. стоп. и Екон. обнова. Администрацијата и останалите работи ке бидат водени од секретаријатот на одборот или од некој чиновник на одборот. До колку работата тражи, може да се назначи одделен чиновник за служба економска обнова.

Во селските НОО-и нема специјални органи за економска обнова, но службата се води од прочелникот за Нар. стоп. и Екон. обнова.

#### ОБРАЗЛОЖЕНИЕ.

На одделенијата во одделот за наро. стоп. и Екон. обнова.

##### а) Општо одделение:

- 1 — Изработка планови за обнова на земјата.
- 2 — Дава предлози за изработка на закони, наредби и праилници во врска со обновата.
- 3 — Дава објасненија и тумачења во врска со нив.
- 4 — Ја кординира работата со останалите одели и со др. Поврзенства.
- 5 — Прибира статистички податци за нанесената штета од окупаторот.

##### б) Економско-финансиско одделение:

- Материјални отсек:

- 1 — Набавуе нужни материјали за обновата
- 2 — Врши распредела на материјалите

**Финансиски отсек:**

- 1 — Прибира средства за обновата
- 2 — Кредитира и предложуе начини за изнајдуење средства за обновата.

**Техничко одделение:**

- 1 — Изработуе планови за обновувањето на градови, села, соопштенија, предпријатија и др.
- 2 — Врши контрола на извршувањето на тие планови
- 3 — Назначуе стручна комисија на проценка на нанесените штети од окупаторот

### АКТУЕЛНИ ПРОБЛЕМИ

Најхитните работи и мерки во одделот за Екон. обнова може да се поделат во:

1 — Мерки што треба да се земат за прибирањето на податци и 2) конкретни мерки за спроведувањето на обновата. Од обете групи мерки, некои можат да се превземат веќе од сега, а некои по полното ослободување на Македонија. Мерките од 1) т. е. прибирањето на податци во поголем размер можат да се земат уште во воената етапа, а повеќе од мерките од другата група ќе можат да се земат дури по ослободувањето.

Прибирањето на податци е исто така двојако:

а) Прибирање на податци за изработување на еден општ план за екон. об. на земјата и б) прибирање на податци за причинена штета од страна на окупаторите за изработување елаборат за накнада на штетата што треба да се престави пред Нац. Комитет на Југославија на конференцијата за мир. Обете врсти податци треба да бидат собрани што е возможно побргу. За исполнение на горните задачи нужно е да се превземат следните мерки:

**I — Прибирање на податци:**

- 1 — Да се организира собирањето на податци за состојанието на поедините стопански органки во Македонија.
- 2 — Да се организира собирањето на податци за причинените штети.

За штетата причинета на земеделските стопанства да се изработи потребен формулар.

За штетата причинета на инд. прв. да се изработи формулар и определи комисија.

За штетата причинета на трг. и занаетчиски радници со формул. или комис. приватни згради: формул. или комисија јавни згради (инст., школи и др.) комисија рудници: комисија соопштенија да се определи комисија

**II — Конкретни мерки за обнова:**

- 1 — Конкретно да се превземат мерки за да се обноват-оспособат најнужните обекти, патишта, мостови, жел. линии и др. и успостави нормално соопштение, предуслов за нормализирање на стопанскиот живот.
- 2 — Да се превземат мерки за освободување на необходимите инд. предпријатија кои производат предмети за потрошња.
- 3 — Да се превземат брзи мерки за поправката на необходими јавни згради, школи и др.
- 4 — Да се превземат брзи мерки за поправка на разрушени згради за живеење во селата и градовите и разреши жилишниот вопрос. Во прв ред доведуваат мерки за обновување куките на незбринути-те фамилии, на изгинатите борци, војници и инвалиди и др.

При разрешувањето на проблемите за обнова се поставува вопро-сот на стручни работници, граѓевински материјал и др. што ќе треба-плански да се разреши.

5 — Напоредно со горните мерки треба да се земат и сите не-обходими мерки за да се стави во покрет нашата индустриска, занает-чество и трговија за да се нормализира привредниот живот. За поч-нување на работата на занаетчиите и индустриската ќе треба да се разреши прашањето за снабдевање со сиров и погонски материјал.

По писмо № 6 од 4-X-1944 г. испратен е преко обласните НОО-и следниот анкетен формулар № 1 за утврдување на воената штета и на-пуштање за пополнувањето му. (прилог шема № 3)

„Податците за воената штета ги собираат општинските НОО-и во соработничество со селските НОО-и за секое село поодделно. Секој стопанин што е оштетен ги дава нужните податци лично пред сел-скиот НОО-и на прочелникот од општ. НОО.

Формуларот што се пополнува под раководството на прочелни-кот на одделот за нар. стопанство и економ. обнова на земјата во оп-штински НОО треба да е читко и јасно пополнен. Поради тоа за по-полнението може да се ангажираат (земат) учители, студенти и др. писмени луѓе што се навоѓат на теренот. Податците унесени во фор-муларот се потпишуваат на крај од председателот, секретарот на општ. НОО и прочелникот на одделот на народно стопанство и Економска обнова на зем., што со своите потписи гарантираат за верноста на со-браните податци.

Општинскиот НОО ги пополнуе формуларите за утврдување на штетата во 2 екземплярa. Кога сврши со пополнувањето одделно за секој стопанин во сите села, тогај пополнува уште еден анкетен формулар № 1 во 2 екземплярa само сега во него место име и презиме на одделни стопани од селата, во втората графа ќе стојат имињата на селата во рајонот на тои општински НОО. Во третата и останалите графи ќе се унесуе укупната сума за целото село. Нпр.: Во графа 2 под реден № 1 ќе стоји село Лисиче, под реден № 2 село Г. Врановци и тн. сите села во таја општина. Во графа 3 ќе се внесе цифрата на сите разрушени куки во с. Лисиче под неја цифрата на разрушените куки во Г. Врановци и тн.

Еден екземплар од формуларот во кои што се внесени имињата на стопаните одделно останува во архивата на општ. НОО, а другиот екземплар се испрака до Пов за нар. стоп. и Екон. обнова на земјата (одел за обнова). Еден екземплар од формуларите во кои што се внесени селата и собраниите суми за селата останува исто така во архивата на општ. НОО, а другиот се испрака до Окол НОО. Окол. НОО на основа на формуларите пристигнали му од општините пополнуе формулар во кои исто така како што општината ги реди селата, он ги реди општините и собраниите суми за општините. Тоа го прави исто во два екземплара од кои што единиот го остава во својата архива а другиот то испрака во Повоеренството.

Графите во формуларите се пополнуваат како што следи.

1 — Во првата графа се внесуе редниот № на стопаните, односно на селото или општината кога се пишува збирен формулар.

2 — Во втората графа се внесуваат имињата и презимињата на стопаните што им е нанесена штета од војната, односно имињата на селата во збирниот форм. што го прави општ. НОО за селата во него-виот реон или имињата на општините во збирниот формулар што го прави општ. НОО за општините што се во неговиот реон.

Се смета за оштетен секој стопанин на кого што му е од 6-IV-41 г. па до моментот на пополнувањето на формуларот оплакано или ограбене нешто од страна на германските, италијанските или бугарски-те војаски, разни контрачети, Джемовци, Мефајловци, Дражичевци и сл., или пак запалено, разрушено од страна на истите, разрушено и нестанато од бомбардировките на непријателските и сојузнички војски и разрушено или уништено во борбата на нашата војска со непријателот.

3 — Во третата графа се внесува колку куки-згради за живеење се уништени (запалени или разрушени) на поедините стопани. Ако во нив имало намештај и он е уништен, тогај се става во рубриката „со намештај“.

4 — Во четвртата графа се внесува колку стопански згради се уништени (разрушени или запалени) на поедините стопани.

Стопански згради се сметат: плевни, јахар (арови), кошари и сите др. помошни згради на едно стопанство, кои не служат за живеење.

5 — Во петата графа се внесува бројот на ограбениот-уништениот инвентар и това: коли, плугот, копачки, триери-вејачки, редосејалки и сите алат. Под ситен алат се разбираат лопати, клачи, мотики и др. доколку е нешто од инвентарот уништено а за това нема одделна рубрика, тогај тија материјали се внесуваат во рубриката разно со назначение што е, напр. една вршачка.

6 — Во шестата графа се внесува бројот на ограбената-уништената стока, по рубриките како е определна. Машките телина се внесуваат во бројот на воловите, а ако се женски во бројот на кравите. Ждребната во бројот на коните.

7 — Во седмата графа се внесува бројот на ограбената-уништена-та живина (кокошки, шатки, гаски и курки).

8 — Во осмата графа се внесува бројот на ограбените-уништени трнки-кошници-сандаци за пчели.

9 — Во деветата графа се внесува килограмите односно литрите на ограбените и уништени продукти онака како се определени по рубриките (жито, вино, мас итн.). Во рубриката „разни лјудски храни“ сите лјудски храни, за кои не е определена рубрика сирене, млеко и др.

10 — Во десетата графа се внесува килограмите на уништени или ограбените разни сточни храни (слама, сено, зоб, граор и сл.).

11 — Во еданаестата графа се внесува кгр. на уништениот или ограбениот памук, волна прегја, свила искилени кожурци.

12 — Во дванаестата графа се внесува количината во метра на уништеното или ограбено платно, килими, черги, со ситно назначение што е нпр.: 5 м. 2 килима, 10 м. дужни платно.

13 — Во тринадесетата графа се внесува чивтовите на уништениот горно облекло. Во првата рубрика се внесува чивтовите на уништено-то горно облекло, а во другата рубрика се внесуваат чивтовите на уништено-то долно блекло.

14 — Во четрнаестата графа „разни“ ќе се внесува се што е од поважно значење, а за него нема специјална рубрика, со назначението што е нпр.: вршачка, пари, радиоапарати и др.

15 — Во петнаестата графа се внесува од кого е причинена штетата. Ако таја е причинена од Джемовци, Мефајловци, Арнаути, Дражичевци и др. контра чети се внесува во рубриката „разни контра чети“. Во рубриката од (бив. Југ. војска) се внесува само онова што е реквирирано, а стопанинот не е добил обештетение од бив. Југословенски војски пред 6-IV-41 и пропаднало или уништено след 6-IV-41 г. Ако стопанинот е претрпил штета нешто од Герм., нешто од Буг. и др. тогај се става која штета од кого му е причинета, нпр.: на еден стопанин кукјата му е настрадала од сојузнички бомбардировки, стоката му е оплаќана од

Герм. војски а житото од Буг. војски, обележава овака: во рубриката Герм. графа 5 во рубриката сојузнически војски графа 2 во рубриката Буг. војски графа 8.

### ЗЕТИ МЕРКИ.

Со писмо № 33 од 31-X- т. г. дадени са следните напатствија за поправка на разрушените кукји и сопштенија.

Во борбата за слобода нашиот народ претрпе големи уништенија и разоренија. Најборбените Македонски села и градови се разрушени, и куките на најдобрите борци се запалени. Непријателот во својот бес се послужи со сите средства за да го скрши отпорот на народот и уништаваше се што можеше. Самиот народ, за да може да ја води борбата противу окупаторите, често цати беше принуден да руши мостови, жел. линии и др. обекти, плод на неговата рака. По тој начин соопштителната мрежа е напълно разнебитена и онеспособена за употреба. Борбата е веке кон својот крај. Многу села и градови се ослободени и близу е денот на ослободување на цела Македонија. Народната влас, израснала во борбата и организирана од самиот народ, требе да земе брзи мерки за обновата и поправката на најнужните обекти на ослободената територија. Требе да се поправат многу патишта, мостови, жел. линии, школи, јавни згради, жилишта и др., за да се оспособи слободната територија за живот. И се тоа во што посекоро време. Утолку повеќе, што сеближи зимата и возможностьта за извршување на грагевински работи се намалува. А народната влас не смее да позволи никој еден през зимата да остане без подслон. Исто така, и од воени и од стопански причини, не смее да се позволи цели краишта да бидат откинати и оставени без врска. За тоа се налага зимањето на брзи мерки од страна на НОО—и:

### ЗА УРЕДУЕЊЕ НА СОБШТЕНИЈАТА.

Општинските и селски НОО—и требе патиштата, мостовете, што се најнеопходими во нивниот реон, со свои сили да ги оспособат за нормална употреба.

Поважните патишта, мостови, жел. линии и др. обекти ке се поправат под раководството на саобраќайните офицери при месните команди, или органите на Поверенството на Собршт. и градежи. НОО—и, требе само да им дава полно содействие. Потребни упатствија во врска со поправката и одржување на патиштата, мостови линии и др. дадени са од страна на инженерскиот одсек при Гл. штаб на НОВ и ПО на Македонија и испратени до саобраќайните офицери при месните команди.

НОО—и требе да се придржават на нив.

Нужниот дрвен грагевински дрвен материјал ке се добива како

е определено во упатствијата за горите испратени од Поверенството за народно стопанство № 9-12 од 21-X-44 г. Со ослободувањето на градови и големи територии, градските или Окол НОО—и требе веднага да определат стручни комисии, што ке ја испитаат возможностьта и организират поправката. За стореното требе веднаш да го известат Поверенството за Нар. стопанство и Екон. обнова.

### ЗА ПОПРАВКА НА КУКИТЕ

За уредување на жилиштниот проблем со оглед на тоа да на ослободената територија нема достатачно грагевински материјал, нароч. но клинци и керамиди како и стручна работна рака, општински и селски НОО — и требе да се погрижат привремено да го разрешат проблемот за сместуене на останалите без подслон, во други куки во селото, (со стеснување на населението).

Но истовремено со тоа, НОО—и требе да ги преземат сите нужни мерки за поправка на разрушени кукји за живеење. Во сегашното време, приватната иницијатива доволно нарочно во обзир и НОО—и требе да содејствува и помага на приватните лица, ако они сами си ја извршуваат поправката. Каде тоа не е возможно НОО—и требе сами да организираат. Првенство имат куките на загиналите борци од Народно-ослободителната војска или тие кои се новогат во НОВ.

Поправката на разрушени кукји било да ја вршат приватните лица или НОО—и, снабдеванието со дрвен грагевински материјал ке става сходно испратените упатствија за горите т. е. разрешава се безплатно да се исече од најблиските државни, селски, градски и др. (изузев приватните) гори, онаја количина јапии, што ке ја определи НОО за секој поединен случај.

Снабдеванието со клинци и со керамиди требе да го изврши НОО како може. До колку се нешто од тој материјал навоѓа во реонот на тој НОО, одборот требе да го приведе во извесно, попише и направи распределателен план. Издаванието на материјалот да става со белешки на НОО и това на најнуждајштите се. Останалото количество да се чува.

За разрешаванието на проблемот со работна рака, НОО требе да ги искористат сите возможности што им стојат на расположение. За таја цел може да се искористи помошта на младинските, женски и др. организации. Нека настане утакмица во тоа која организацијата дава повечку работи дневно за поправка на порушените кукји.

Со ослободувањето на градовите, градските НОО—и требе веднаш да образујат комисија од стручни лица што под контрола на проученијот на одделот за народно стопанство и Екон. обнови ке го испитаат положението, разгледаатвозможностите за поправка и превземат нужните мерки.

Овија упатствија препратите ги до сите Окол., општински и селски НОО—и.

Сите НОО—и да испратат извештај до повисокиот НОО и Обл. НОО до Поверенството за положението за нивниот реон како и за превземените мерки во врска со обновата“.

### Ж. ЕКОНОМСКИ ИНСТИТУТ

Заостаналоста на Македонија си личи од положението во кое што се наоѓа нејното стопанство. Но не само тоа, Македонија е земја уште не истражена, нејното богатство и стопански возможности не се уште објективно проучени. Поради тоа се налага да се организира веднаш еден институт, што ќе исполни таја празнина.

При разгледаните на организацијата на одделот за полјоделие, горско стопанство, аграрна реформа, трговија и промишленос и рударство не е предвидена статистичка служба. Тоа е намерно направено така, за да се концентрира целата економска статистика. Што пак не ке значи да одделите не ке се занимаваат и не ке можат да прибираат статистички податци. Противно, Економскиот институт ќе ги собира податци преку соответствните оддели.

Во инситутот се предвидени следните служби:

1 — Одделение за статистика, што ќе прибира средуе и обработува податци и се дели на:

а) — Одсек за полјоделска статистика со горско стопанство и аграрна реформа.

б) — Одсек за трговска статистика.

в) — Одсек за промишлена статистика (занаетчиска, индустриска и рударска).

2 — Одделение за конјуктурни истраживанија.

3 — Одделение за калкулации и установување на процентот на печалбите во сите економски дејности.

4 — Одделение за установување на народното богатство и годишен национален доход.

5 — Библиотека.

Институтот ќе има за цел да ги приbere сите онда што се интересујат за научно обработување на економските проблеми и да им биде на услуга. Освен тоа институтот ќе има свој орган, во кој ќе бидат публикувани сите научни постиженија во областа на економската наука вообщите, и специјално за Македонија.

### ЗАКЛЧЕНИЕ

Организација и сите изложени напатствија се само за првата фаза средуенјето на Поверенството за народно стопанство и народно-ослободителните одбори. Тоа ќе биде указание како се службите орга-

низирани или како требе да бидат организирани. Иначе, се тоа ке подлежи на дополнение према опитот што го стекнуеме во работата. При тоа требе да се има предвид да се работело под партизански условија и со стручен кадар од партизанските редови. Со потполно ослободување на Македонија, со потполно организирање на народната влас, ке се даде можност на сите стручни и политички лица преку списанија и конференции да си го дадат своето мнение и допринос за разрешување на економските прашанија што се поставуваат пред нас. За тоа ги вика нашиот напатен народ, нашата млада држава и нашето заостнато уште не истражена, нејното богатство и стопански возможности не се стопанство.

### Крај


**Повереник: ЛАЗАР СОКОЛОВ**

Инж. агр. Славко Поп Антоски, референт за полјоделие  
Асен Симитчиев, референт за трговија и промишленост  
Инж. Александар Малахов, референт за рударство  
Инж. Бранислав Шикич, в. д. референт за горско стопанство  
Инж. Божидар Ничота, чиновник во одделот за горско стопанство  
Јован Крстев, чиновник во одделот за трговија и промишленост  
Евстрати Паску, чиновник во одделот за трговија и промишленост  
Бора Чумлиевски, чиновник во одделот за полјоделие  
Лилјана Нацевска, машинописка.


**С О Д Р Ж И Н А:**

	Стр.
1. Увод	3
2. Организација и актуелни проблеми	" 7
3. А. Полјоделие	" 7
4. Б. Горско стопанство	" 12
5. В. Аграрна реформа	" 19
6. Г. Трговија и промишленост	" 20
7. Д. Рударство	" 34
8. Е. Економска обнова на земјата	" 40
9. Ж. Економски институт	" 48
10. Заклучение.	" 48

ОРГАНИЗАЦИЈА НА ОТДЕЛОТ ЗА РУДАРСТВО ПРИ ПОВЕРЕНСТВОТО  
шема № 1.



ОРГАНИЗАЦИЈА НА РУДНИКОТ  
шема № 2.



**АНКЕТЕН ФОРМУЛЈАР № 1 ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВОЕНАТА ШТЕТА**  
**село**      **општина**      **околија**      **област**

1	2	име и презиме на стопанина на кого му е нанесена штетата	3 зграда за живење	4 со намештај без намештај	Инвентар		Стоки		Продукти		Разно		15 од кого е направена штетата	
					бр.	Стопански згради (плевни, колвари)	коли	плугови	5	6	7	8		9
број	бр.	б р о ј а	б р о ј а	б р .	кгр.	литра	кгр.	жито	жито	кгр.	м.	горно	долно	бив. Југ. војска
														Герм. војски
														Итал. војски
														Буг. војски
														Контра чети
														Савез. банд.
														од напада Нар. ослоб. војска

